

## Blu-ray Disc™/DVD систем за домашно КИНО

Упатство за работа

## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не монтирајте ја направата во затворен простор, како што е полица за книги или граден шкаф.

За да го намалите ризикот од пожар, не покривајте го отворот за вентилација на апаратот со весници, прекривки, завеси итн. Не го изложувајте апаратот на извори на отворен оган (како на пример, запалени свеќи).

За да го намалите ризикот од пожар или електричен шок, не го изложувајте апаратот на капење или прскање и не поставувајте на него предмети што се наполнети со течности, како на пример, вази.

Не изложувајте ги батериите или апаратите што имаат монтирана батерија на прекумерна топлина, како на пример, сончева светлина или оган.

За да спречите повреда, овој апарат мора да е безбедно поврзан со подот/сидот, соодветно на упатствата за инсталација. Само за употреба во затворени простории.

## ВНИМАНИЕ

Употребата на оптички инструменти со овој производ ќе ја зголеми опасноста за повреда на очите.

Бидејќи ласерскиот зрак што се користи во овој Blu-ray Disc/DVD систем на домашно кино е штетен за очите, не обидувајте се да ја расклопите кутијата.

За поправка обратете се само до квалификуван персонал.

|          |   |
|----------|---|
| CAUTION  | CLASS 3R VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EYE EXPOSURE.                                  |
| VORSICHT | KLASSE 3R SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEÖFFNET. UNMITTELBAREN AUGENKONTAKT VERMEIDEN.               |
| ADVARSEL | SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 3R VED ÅBNING. UNDGÅ AT SE DIREKTE PÅ STRÅLEN.                              |
| ADVARSEL | SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING I KLASSE 3R NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ DIREKTE EKSPONERING AV ØYENNE.                    |
| VARNING  | KLASS 3R SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDVIK ATT DIREKT EXPONERA ÖGONEN FÖR STRÅLNINGEN. |
| VARO!    | AVATTUNA LUOKAN 3R NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSTRÄLÄÄ, VÄLITÄ KATSEEN SUORAAN AUSTAUSTIIN.                           |
| 警告       | 打开时有3类可见和不可见激光辐射，避免眼睛受到直射的照射  |
| 注意       | 打開時有第3類可視及不可見雷射輻射，避免眼睛直接暴露。   |

Оваа направа е класификувана како CLASS 3R LASER производ. Кога ќе се отстрани заштитното куќиште се емитува видлива и невидлива радијација, затоа избегнете директно изложување на очите. Овој знак е лоциран на надворешната долна страна.

CLASS 1 LASER PRODUCT  
LASER KLASSE 1  
LUOKAN 1 LASERLAITE  
KLASS 1 LASERAPPARAT

Оваа направа е класификувана како производ CLASS 1 LASER. Овој знак е лоциран на надворешната долна страна.

## За главниот уред

Плочката со името е лоцирана на надворешната долна страна.

## Препорачани кабли

За поврзување на компјутерите домаќини и/или периферните уреди мора да се користат соодветно заштитени и вземјени кабли и приклучоци.

## За потрошувачите во Европа



**Флање на стара електрична и електронска опрема (применливо во Европската унија и во други европски земји со засебни собирни системи)**

Овој симбол на производот или на неговата амбалажа покажува дека со овој производ не треба да се постапува како со домашен отпад. Наместо тоа треба биде предаден на применливото збирно место за рециклирање на електрична и електронска опрема.

Со правилно отстранување на производот ќе помогнете да се спречат потенцијални негативни последици за природата и здравјето на човекот, кои инаку може да се предизвикаат со несоодветно постапување со отпадот на овој производ.

Рециклирањето на материјалите ќе помогне за заштита на природните богатства. За подетални информации за рециклирањето на овој производ, контактирајте со локалната месна заедница, сервисот за отстранување на домашен отпад или со продавницата каде што го купивте овој производ.



### **Фрлање на потрошени батерии (применливо во Европската Унија и во други европски земји со засебни собирни системи)**

Овој симбол на батеријата или на амбалажата покажува дека со батеријата којашто е дадена со овој производ не треба да се постапува како со домашен отпад. Кај определени батерии овој симбол може да се користи во комбинација со хемиски симбол. Хемиските симболи за жива (Hg) или олово (Pb) се додаваат ако батеријата содржи повеќе од 0.0005% жива или 0.004% олово.

Со правилно отстранување на овие батерии ќе помогнете да се спречат потенцијално негативни последици за природата и здравјето на човекот, кои инаку може да се предизвикаат со несоодветно постапување со отпадот на батеријата. Рециклирањето на материјалите ќе помогне за заштита на природните богатства.

Во случај на производи кои од безбедносни причини, поради изведба или интегритет на податоци имаат потреба од трајна поврзаност со вметната батерија, оваа батерија треба да ја замени само квалификуван персонал.

За да бидете сигурни дека со батеријата ќе се постапи соодветно, предадете го потрошениот производ на применливото збирно место за рециклирање на електрична и електронска опрема.

За сите други батерии, погледнете го делот за тоа како безбедно да се отстрани батеријата од производот. Батеријата предадете ја на применливото збирно место за рециклирање на отпадни батерии.

За подетални информации за рециклирањето на овој производ или батеријата, контактирајте со вашата локална месна заедница, вашиот сервис за отстранување на домашен отпад или со продавницата каде што го купивте овој производ.

### **Напомена за потрошувачите: следните информации се применливи само за опремата продадена во земјите што ги применуваат директивите на ЕУ.**

Овој производ е произведен од или во име на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Прашања поврзани со компатибилноста на производот со законодавството на Европската Унија треба да бидат упатени до овластениот претставник, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Обратете се на адресите дадени во посебните документи за услуги или гаранција за какви било прашања со услугата или гаранцијата.

Со ова, Sony Corp., изјавува дека BDV-N9100W/BDV-N9100WL/BDV-N8100W/BDV-N7100W/BDV-N7100WL/EZW-RT50 се во согласност со суштинските барања и другите важни одредби од Директивата 1999/5/EC. За детали, посетете ја следната веб-адреса: <http://www.compliance.sony.de/>



### **За потрошувачите во Австралија**

Оваа опрема треба да се постави и да работи на растојание од најмалку 20 см или повеќе меѓу радијаторот и телото на лицето (вклучувајќи ги екстремитетите: дланките, зглобовите, стапалата и глуждовите).



### **Фрлање на старата електрична и електронска опрема (применливо во Европската унија и во други европски земји со засебни собирни системи)**

## Мерки за претпазливост

Оваа опрема е тестирана со кабел за поврзување пократок од 3 метри при што е утврдено дека е усогласена со ограничувањата поставени во Директивата ЕМС. (Само за моделите за Европа.)

## За изворите за напојување со електрична енергија

- Уредот не е исклучен од главниот довод сè додека е поврзан во приклучокот со наизменична струја, дури и ако самиот уред е исклучен.
- Бидејќи главниот приклучок се користи за да се исклучи делот од главните водови, поврзете го делот со лесно достапен АС штекер. Ако забележите абнормалности во делот, веднаш исклучете го главниот приклучок од АС штекерот.

## За гледање 3D видео слики

Некои луѓе може да искушат неудобност (како што е напрегање на очите, замор или лошење) додека гледаат 3D видео слики. Sony препорачува сите гледачи да прават редовни паузи додека гледаат 3D видео слики. Должината и фреквенцијата на потребните паузи ќе варираат од едно лице до друго. Мора да одлучите што најмногу ви одговара. Ако искусите каква било неудобност, треба да престанете да гледате 3D видео слики сè додека неудобноста не заврши. Ако сметате дека е потребно, консултирајте се со лекар. Исто така, треба да го прегледате (i) прирачникот со упатства и/или пораката за претпазливост за секој друг уред што се користи со овој производ или содржината на дискот Blu-ray што е репродуцирана со овој производ и (ii) нашата интернет-страница (<http://esupport.sony.com/>) за најновите информации. Видот на малите деца (особено оние на возраст под шест години) сè уште се развива. Консултирајте се со вашиот лекар (како што е педијатар или очен лекар) пред да дозволите малите деца да гледаат 3D видео слики. Возрасните треба да ги надгледуваат децата за да обезбедат дека тие ги следат препораките дадени погоре.

## Заштита од копирање

- Имајте ги предвид напредните системи за заштита на содржината што се користат за дискови Blu-ray и медиуми за DVD. Овие системи, наречени AACS (Напреден систем за пристап до содржини) и CSS (Систем за кодирање содржина), може да содржат ограничувања за репродукцијата, аналогниот излез и други слични одлики. Работата на овој производ и поставените ограничувања може да варираат во зависност од датумот на купување, бидејќи управниот одбор на AACS може да ги прифати или смени своите правила за ограничување по времето на купување.
- Известување за Cinavia  
Овој производ користи технологија на Cinavia за да се ограничи употребата на неовластени копии на комерцијални филмови и видеа, како и на нивните музички нумери. Ќе се прикаже порака, а репродукцијата или копирањето ќе се прекинат кога ќе се открие забранета употреба на неовластена копија. Повеќе информации за технологијата на Cinavia има кај информативниот центар за потрошувачи на Cinavia на <http://www.cinavia.com>. Испратете дописна картичка со својата поштенска адреса за да побарате дополнителни информации за Cinavia по пошта на следната адреса: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

## Авторски права и заштитени знаци

- Овој систем е опремен со Dolby\* Digital и прилагодлив матричен декодер за звук во опкружување на Dolby Pro Logic, како и со дигиталниот систем за звук во опкружување на DTS\*\*.
- \* Произведено според лиценца на Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic и симболот со двојно D се заштитени знаци на Dolby Laboratories.

\*\* Произведено согласно лиценцата на Patent Nos во САД: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 и други издадени или во процес на издавање патенти во САД и ширум светот. DTS-HD, симболот и DTS-HD со симболот се регистрирани заштитени знаци на DTS, Inc. Производот вклучува софтвер. © DTS, Inc. Сите права се задржани.

- Овој систем вклучува технологија на меѓуврска за мултимедиуми со висока дефиниција (HDMI™). Називите HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и логото HDMI се заштитени знаци или регистрирани заштитени знаци на HDMI Licensing LLC во Соединетите Американски Држави и во други земји.
- Java е заштитен знак на Oracle и/или на неговите партнери.
- „DVD logo“ е заштитен знак на DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- „Blu-ray Disc“, „Blu-ray“, „Blu-ray 3D“, „BD-LIVE“, „BONUSVIEW“ и логоата се заштитени знаци на Blu-ray Disc Association.
- Логоата „Blu-ray Disc“, „DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“ и „CD“ се заштитени знаци.
- „Super Audio CD“ е заштитен знак.
- „BRAVIA“ е заштитен знак на Sony Corporation.
- „AVCHD 3D/Progressive“ и логото на „AVCHD 3D/Progressive“ се заштитени знаци на Panasonic Corporation и на Sony Corporation.
- „XMB“ и „cross media bar“ се заштитени знаци на Sony Corporation и на Sony Computer Entertainment Inc.
- „PlayStation“ е регистриран заштитен знак на Sony Computer Entertainment Inc.
- „Sony Entertainment Network logo“ и „Sony Entertainment Network“ се заштитени знаци на Sony Corporation.

- Технологијата за препознавање музика и видео и сродни податоци ја обезбедува Gracenote®. Gracenote е индустриски стандард во технологијата за препознавање музика и за испорака на сродна содржина. За повеќе информации, посетете ја страницата [www.gracenote.com](http://www.gracenote.com). CD, DVD, Blu-ray Disc и музички и податоци поврзани со видео од Gracenote, Inc., авторско право © 2000-до денес Gracenote. Софтвер на Gracenote, авторско право © 2000-до денес Gracenote. Еден или повеќе патенти во сопственост на Gracenote важат за овој производ и услуга. Видете ја веб-локацијата на Gracenote каде е даден нецелосниот список со применливи патенти на Gracenote. Gracenote, CDDDB, MusicID, MediaVOCs, логото и логотипот на Gracenote и логото „Powered by Gracenote“ се или регистрирани заштитени знаци или заштитени знаци на Gracenote, Inc. во Соединетите Американски Држави и/или во други земји.



- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® и Wi-Fi Alliance® се регистрирани знаци на Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ и Wi-Fi Protected Setup™ се знаци на Wi-Fi Alliance.
- Ознаката N е заштитен знак или регистриран заштитен знак на NFC Forum, Inc. во Соединетите Американски Држави и во други земји.
- Android е заштитен знак на Google Inc.
- Ознаката Bluetooth® и логоата се регистрирани заштитни знаци во сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и секаква употреба на тие ознаки од страна на Sony Corporation е под лиценца. Другите заштитени знаци и заштитени имиња се оние на нивните соодветни сопственици.
- Технологијата за аудио кодирање MPEG Layer-3 и патентите со дозвола од Fraunhofer IIS и Thomson.

- Овој производ вклучува сопствена технологија според лиценцата на Verance Corporation што е заштитена со патент 7,369,677 во САД и други издадени или во процес на издавање патенти во САД и ширум светот и е заштитена со авторско право и деловна тајна за одредени аспекти на таквата технологија. Cinavia е заштитен знак на Verance Corporation. Авторски права 2004-2010 Verance Corporation. Сите права ги задржува Verance. Повратното инженерство или расклопувањето се забранети.
- Windows Media е или регистриран заштитен знак или заштитен знак на Microsoft Corporation во Соединетите Американски Држави и/или во други земји. Овој производ е заштитен со определени права на интелектуална сопственост на Microsoft Corporation. Забранета е употреба или дистрибуција на таква технологија надвор од овој производ без дозвола од Microsoft или од овластена филијала на Microsoft. Сопствениците на содржината ја користат технологијата за пристап до содржина на Microsoft<sup>®</sup> PlayReady™ за да ја заштитат својата интелектуална сопственост, вклучувајќи ја и содржината со авторски права. Овој уред ја користи технологијата PlayReady за да пристапи до WMDRM-заштитена содржина и/или WMDRM-заштитена содржина. Ако уредот не успее соодветно да ги спроведе ограничувањата за користење на содржина, сопствениците на содржина може да имаат потреба Microsoft да ја отповика способноста на уредот да ја користи PlayReady-заштитената содржина. Отповикувањето не треба да влијае врз незаштитена содржина или врз содржината заштитена со други технологии за пристап на содржина. Сопствениците на содржина може да ви побараат да го надградите PlayReady за да пристапите кон нивната содржина. Ако ја одбиете надградбата, нема да можете да пристапите кон содржината за која треба надградба.
- DLNA™, логото DLNA и DLNA CERTIFIED™ се заштитени знаци, знаци за услуга или сертификациски знаци на Digital Living Network Alliance.

- Opera<sup>®</sup> Devices SDK од Opera Software ASA. Авторско право 1995-2013 Opera Software ASA. Сите права се задржани.

**O** POWERED  
BY OPERA<sup>®</sup>

- Сите други заштитени знаци се заштитени знаци на нивните соодветни сопственици.
- Другите имиња на системи и производи се генерално заштитени знаци или регистрирани заштитени знаци на производителите. Знаците <sup>™</sup> и <sup>®</sup> не се посочени во овој документ.

## Информации за Лиценцата за крајниот корисник

### Лиценцата за крајниот корисник на Gracenote<sup>®</sup>

Оваа апликација или уред содржат софтвер на Gracenote, Inc. of Emeryville, California („Gracenote“). Софтверот на Gracenote („софтвер на Gracenote“) ѝ овозможува на оваа апликација да врши идентификација на диск и/или датотека и да се здобива со информации поврзани со музиката, вклучително информации за името, изведувачот, нумерата и насловот („податоци на Gracenote“) од сервери преку интернет или од вградени бази со податоци (свкупно „сервери на Gracenote“) и да врши други функции. Може да ги користите податоците на Gracenote само во согласност со наменетите функции за крајниот корисник на оваа апликација или уред. Се сложувате дека ќе ги користите податоците на Gracenote, софтверот на Gracenote и серверите на Gracenote само за лична, некомерцијална употреба. Се сложувате дека нема да ги доделувате, копирате, пренесувате или предавате софтверот на Gracenote или кој било податок на Gracenote на трети лица. **СЕ СЛОЖУВАТЕ ДЕКА НЕМА ДА ГИ КОРИСТИТЕ ИЛИ ИСКОРИСТУВАТЕ ПОДАТОЦИТЕ НА GRACENOTE, СОФТВЕРОТ НА GRACENOTE ИЛИ СЕРВЕРИТЕ НА GRACENOTE, ОСВЕН НА НАЧИНОТ КОЈШТО Е ИЗРЕЧНО ДОЗВОЛЕН ТУКА.**

Се сложувате дека вашата неексклузивна лиценца за употреба на податоците на Gracenote, софтверот на Gracenote и на серверите на Gracenote ќе се прекине ако ги прекршите овие ограничувања. Ако се прекине лиценцата, се сложувате дека ќе престанете да ги користите сите податоци на Gracenote, софтверот на Gracenote и серверите на Gracenote. Gracenote ги задржува сите права за податоците на Gracenote, софтверот на Gracenote и за серверите на Gracenote, вклучително и сите сопственички права. Во никој случај Gracenote нема да биде одговорен за какви било исплати во ваше име за кои било информации што ќе ги доставите. Се сложувате дека Gracenote, Inc. може да ги спроведе своите права во лично име согласно овој Договор против вас директно. Услугата на Gracenote користи единствен идентификатор за да ги следи прашањата за статистички цели. Целта на случајно доделениот нумерички идентификатор е да ѝ се дозволи на услугата на Gracenote да ги брои прашањата без да знае за вас. За повеќе информации, погледнете ја веб-страницата за политиката на приватност на Gracenote во однос на услугата на Gracenote. Софтверот на Gracenote и секоја ставка од податоците на Gracenote ви се лиценцирани „КАКО ШТО СЕ“. Gracenote не дава презентации или гаранции, изречно или имплицирано, во однос на прецизноста на кој било податок на Gracenote од серверите на Gracenote. Gracenote го задржува правото да брише податоци од серверите на Gracenote или да ги менува категориите за податоците за секоја причина што Gracenote ќе ја смета за задоволителна. Нема никаква гаранција дека софтверот на Gracenote или серверите на Gracenote се без грешки и дека функционалноста на софтверот на Gracenote или серверите на Gracenote ќе биде непрекинута. Gracenote не е обврзан да ви обезбедува нови подобрени или дополнителни видови на податоци или категории што Gracenote ќе ги обезбедува во иднина и слободно може да ги прекине своите услуги во секое време.

GRACENOTE GI OTФРЛА СИТЕ ГАРАНЦИИ, ИЗРЕЧНО ИЛИ ИМПЛИЦИРАНО, ВКЛУЧИТЕЛНО НО НЕ И ОГРАНИЧЕНО САМО НА ТОА, ИМПЛИЦИРАНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАЖБАТА, ПОДОБНОСТА ЗА ДАДЕНАТА ЦЕЛ, НАСЛОВОТ ИЛИ ПРЕКРШУВАЊЕТО НА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ. GRACENOTE НЕ ГАРАНТИРА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ДОБИЈАТ ОД ВАШАТА УПОТРЕБА НА СОФТВЕРОТ НА GRACENOTE ИЛИ ОД КОЈ БИЛО СЕРВЕР НА GRACENOTE. ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ GRACENOTE НЕМА ДА БИДЕ ОДГОВОРЕН ЗА КАКВИ БИЛО ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИЛИ СЛУЧАЈНИ ОШТЕТУВАЊА ИЛИ ЗАГУБЕНА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБЕН ПРИХОД.  
© Gracenote, Inc. 2009

## За ова упатство за работа

- Упатствата во ова упатство за работа ги опишуваат контролите на далечинскиот управувач. Може да ги користите и контролите на главниот уред ако имаат исти или слични имиња како оние на далечинскиот управувач.
- Во ова упатство, „диск“ се користи како општа референца за BD, DVD, Super Audio CD или CD освен ако не е поинаку посочено во текстот или во сликите.
- Упатствата во овој прирачник се дадени за BDV-N9100W, BDV-N9100WL, BDV-N8100W, BDV-N7100W и BDV-N7100WL. BDV-N9100WL е моделот што се користи како пример. Секоја разлика во работата е јасно истакната во текстот, на пример, „само за BDV-N9100WL“.
- Некои слики се претставени како концепциски цртежи и може да се разликуваат од вистинските производи.
- Единиците прикажани на ТВ екранот може да варираат во зависност од областа.
- Стандардната поставка е подвлечена.

# Содржина

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| За ова упатство за работа .....  | 7  |
| Распакување .....                | 10 |
| Водич за делови и контроли ..... | 13 |

## Почеток

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Чекор 1: Инсталирање на звучниците .....</b>        | <b>19</b> |
| <b>Чекор 2: Поврзување на системот .....</b>           | <b>20</b> |
| Поврзување на звучниците ....                          | 20        |
| Поврзување на телевизорот .....                        | 22        |
| Поврзување на друга опрема (Set-top box итн.) .....    | 23        |
| Поврзување на антената (воздушна) .....                | 25        |
| <b>Чекор 3: Подготовка за мрежно поврзување .....</b>  | <b>25</b> |
| <b>Чекор 4: Поставување на безжичниот систем .....</b> | <b>27</b> |
| <b>Чекор 5: Изведување на Easy Setup .....</b>         | <b>28</b> |
| <b>Чекор 6: Избор на изворот за репродукција .....</b> | <b>30</b> |
| <b>Чекор 7: Уживање во опкружувачкиот звук .....</b>   | <b>30</b> |

## Репродукција

|  |    |
|--|----|
| Репродукција на диск .....   | 32 |
| Репродукција од USB-уред .....   | 34 |
| Уживање музика од уред со Bluetooth .....  | 35 |
| Поврзување со паметен телефон со функцијата за слушање со еден допир (NFC) ..... | 37 |
| Репродукција преку мрежа .....   | 38 |
| Достапни опции .....   | 42 |

## Прилагодување на звукот

|   |    |
|---|----|
| Избор на аудио формат, повеќејазични правци или канал ..... | 45 |
| Уживање на сложен преносен звук .....                       | 45 |

## Пребарувач на станици

|  |    |
|--|----|
| Слушање на радиото .....                         | 46 |
| Примање на системот на радиоподатоци (RDS) ..... | 47 |

## Други операции

|   |    |
|---|----|
| Користење на функцијата „Control for HDMI“ за „BRAVIA“ Sync .....                     | 48 |
| Автоматска калибрација на соодветните поставки за звучниците .....                    | 49 |
| Поставување за звучниците .....   | 50 |
| Употреба на тајмерот за спиење .....  | 52 |
| Деактивирање на копчињата на главниот уред .....                                      | 53 |
| Уживање во осветлување на звучниците .....  | 53 |
| Контролирање на вашиот ТВ или на другата према со дадениот далечински управувач ..... | 53 |
| Штедење струја во режим на мирување .....   | 55 |
| Прелистување интернет-страници .....  | 55 |
| Понатамошни поставки за безжичниот систем .....                                       | 57 |



## Поставки и прилагодувања

|   |    |
|---|----|
| Користење на приказот<br>за поставки .....  | 59 |
| [Remote Control Setting Guide]<br>(Упатство за поставка на<br>далечинскиот управувач) ..... | 60 |
| [Network Update]<br>(Мрежно ажурирање) .....  | 60 |
| [Screen Settings]<br>(Поставки на екранот) .....  | 61 |
| [Audio Settings]<br>(Аудио поставки) .....  | 63 |
| [BD/DVD Viewing Settings]<br>(Поставки за<br>гледање BD/DVD) .....                          | 65 |
| [Parental Control Settings]<br>(Поставки за<br>родителска контрола) .....                   | 66 |
| [Music Settings]<br>(Поставки за музика) .....  | 66 |
| [System Settings]<br>(Системски поставки) .....   | 67 |
| [External Input Settings]<br>(Поставки за<br>надворешни влезови) .....                      | 69 |
| [Network Settings]<br>(Мрежни поставки) .....   | 69 |
| [Easy Network Settings]<br>(Лесни мрежни поставки) .....                                    | 70 |
| [Resetting] (Ресетирање) .....  | 71 |

## Дополнителни информации

|   |    |
|---|----|
| Мерки за претпазливост .....                  | 71 |
| Забелешки за дисковите .....                  | 74 |
| Решавање проблеми .....                       | 74 |
| Дискови што се репродуцираат .....            | 82 |
| Типови датотеки кои<br>се репродуцираат ..... | 83 |
| Поддржани аудио формати .....                 | 85 |
| Спецификации .....                            | 85 |
| Список со кодови на јазици .....              | 88 |
| Индекс .....                                  | 90 |

# Распакување


- Упатства за работа (само модели на Океанија)
- Упатство за брз почеток
- Упатство за монтирање на звучниците
- Референтни упатства (само за моделите за Европа)
- Далечински управувач (1)
- Батерии R03 (големина AAA) (2)
- Жичена FM-антена (воздушна) (1)




или



- Микрофон за калибрација (1)



- Засилувач на опкружувачкиот звук (1)



- Безжични трансивери (2)



## Само за BDV-N9100W/BDV-N9100WL


- Предни звучници (2)




- Звучници за опкружувачки звук (2)



- Централен звучник (1)



- Сабвуфер (1)



- Кабли за звучниците (5, црвен/бел/сив/син/зелен)



или

- Капаци за долната страна на звучниците (4)



- Основи (4)



- Долни делови за предните и за звучниците за опкружувачки звук (4)



- Шрафови (16)



## Само за BDV-N8100W


- Предни звучници (2)




- Звучници за опкружувачки звук (2)



- Централен звучник (1)



- Субвуфер (1)



- Кабли за звучниците (5, црвен/бел/сив/син/зелен)



- Капацы за долната страна на звучниците (2)



- Основи (2)



- Долни делови за предните звучници (2)



- Држачи (за звучници за опкружувачки звук) (2)



- Капачиња за дупките од шрафовите (2)



- Шрафови (10)



### Само за BDV-N7100W/ BDV-N7100WL


- Предни звучници (2)




- Звучници за опкружувачки звук (2)



- Централен звучник (1)



- Сабвуфер (1)



- Кабли за звучниците (5, црвен/бел/  
сив/син/зелен)



или

- Држачи (за предни и за звучници за опкружувачки звук) (4)



- Капачиња за дупките од шрафовите (4)



- Шрафови (4)




# Водич за делови и контроли

За повеќе информации, погледнете на страниците посочени во заградите.

## Главен уред

### Горен и преден панел



**1 I/⏻ (вклучено/во режим на подготвеност)**

Го вклучува главниот дел или го поставува во режим на подготвеност.

**2 Капак за дискот (страница 32)**

**3 LED-индикатор**

Бело: Засветува кога ќе се вклучи главниот уред.

Сино (за статус на *Bluetooth*):

- Системот е подготвен за спарување: Брзо трепка
- Во текот на спарувањето: Брзо трепка
- Во текот на поврзувањето: Трепка
- Поврзувањето е воспоставено: Засветува

**4 Екран на горниот панел**

**5  (Ознака N) (страница 38)**

Поставете го уредот што е компатибилен со NFC близу индикаторов за да ја вклучите функцијата NFC.



**6 Копчиња на допир/индикатори FUNCTION (страница 30)**

Го избира изворот на репродукција.

\* (репродукција)

\* (стоп)

**VOL +/-**

\* Допрете го и задржете го  на главниот уред подолго од 2 секунди, вградената звучна демонстрација ќе се репродуцира на системот. Допрете  за да ја прекинете демонстрацијата.

#### Забелешка

Во текот на демонстрацијата, нивото на јачина на звук може да е повисоко од нивото на јачина на звук што сте го поставиле.

#### 7 **Порта (USB) (страница 34)**

Ставете го ноктот во отворот за да го отворите капакот.

#### 8 **(претходно/следно)**

#### 9 **(сензор за далечинскиот управувач)**

#### 10 **(отворање/затворање)**

### За копчињата на допир/ индикаторите



Овие копчиња функционираат кога индикаторите за копчињата на допир се осветлени.

Може да ги вклучите/исклучите индикаторите со поставување на [Main Unit illumination] (Осветлување на главниот уред) (страница 67).

Индикаторите ќе се исклучат кога ќе го поставите [Main Unit illumination] (Осветлување на главниот уред) на [Auto] (автоматски). Во тој случај, допрете го кое било копче на допир.

Допрете го саканото копче кога ќе засветат индикаторите.


Ако допрете кое било копче кога индикаторите се исклучени, тие ќе се осветлат на неколку секунди.

Ако повторно допрете , индикаторот за  трепка неколку секунди и се осветлува за време на репродукцијата.

#### Забелешка

- Овие копчиња функционираат кога ќе ги допрете нежно. Не притискајте на нив со прекумерна сила.
- Ако копчето не работи, отпуштете го и почекајте неколку секунди. Потоа, повторно допрете го додека со прстот го покривате индикаторот за копче.

## Индикатори на екранот на горниот панел




- 1** Засветува кога се прима стерео-звук. (Само радио)
- 2** Засветува кога се активира повторна репродукција.
- 3** Засветува кога системот репродуцира преку функцијата PARTY STREAMING.
- 4** Засветува кога е исклучен звукот.
- 5** Засветува кога приклучокот HDMI (OUT) е правилно поврзан со опрема што е во согласност со HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Заштита на високо широкопојасна дигитална содржина) со влез HDMI или DVI (Digital Visual Interface - Дигитален визуелен интерфејс)
- 6** Го прикажува статусот на системот, како што е радиофреквенција итн.  
Кога ќе притиснете DISPLAY, се прикажуваат информација за постојаниот тек/статусот на декодирање ако функцијата е поставена на „TV“.  
Информацијата за постојаниот тек/статусот за декодирање може да не се прикажат во зависност од текот или ставката што се декодира.

### Забелешка

Кога [Main Unit illumination] (Осветлување на главниот уред) е поставено на [Auto] (Автоматски) во [System Settings] (Системски поставки), светлото на екранот на горниот панел се исклучува ако не работите со главниот уред во текот на 10 секунди.


## Заден панел



- |   |  |
|---|--|
| <p><b>1</b> Терминали за SPEAKER ILLUMINATION (само за BDV-N9100WL/BDV-N7100WL) (страница 21)</p> <p><b>2</b> Приклучок A.CAL MIC (страница 29, 49)</p> <p><b>3</b> Приклучоци AUDIO (AUDIO IN L/R) (страница 23)</p> <p><b>4</b> Приклучок ANTENNA (FM COAXIAL 75 Ω) (страница 25)</p> <p><b>5</b> Приклучок TV (DIGITAL IN OPTICAL) (страница 22)</p> | <p><b>6</b> Приклучок HDMI (OUT) (страница 22)</p> <p><b>7</b> Приклучоци HDMI (IN 1/IN 2) (страница 23)</p> <p><b>8</b> Терминал LAN (100) (страница 25)</p> <p><b>9</b> Отвор за безжичен трансивер (страница 27)</p> <p><b>10</b> Приклучоци SPEAKERS (страница 20)</p> |
|---|--|


## Засилувач на опкружувачки звук

### Преден панел



- 1** I/ON (вклучено/во мирување)
- 2** Индикатор за LINK/STANDBY (страница 28)  
 Можете да го проверите статусот на безжичниот пренос помеѓу главниот дел и засилувачот на опкружувачкиот звук.
- 3** Безжичен трансивер (EZW-RT50) отвор

### Заден панел




- 4** Копче за SECURE LINK (страница 58)  
 Ја започнува функцијата Безбедна врска.
- 5** Терминали за SPEAKER ILLUMINATION (само за BDV-N9100WL/BDV-N7100WL) (страница 21)
- 6** Приклучоци за SPEAKERS



## Далечински управувач

Описот за следниве копчиња е само за работа со системот. Погледнете во „Контролирање на вашиот ТВ или на другата према со дадениот далечински управувач“ (страница 53) за копчињата за работа со поврзаната опрема.



- Копчињата: број 5, AUDIO, ► и PROG + имаат допирна точка. Користете ја опипливата точка како референца кога управувате со далечинскиот управувач.
- Копчињата испечатени во жолто се активираат по притискање на копчето за работа на режимот TV или STB.

### 1 ▲ (отворање/затворање)

Го отвора или затвора капакот на дискот.

### SPEAKERS TV↔AUDIO

Избира дали звукот од телевизорот ќе се емитува од звучниците на системот или од звучниците на телевизорот. Оваа функција работи само кога ќе поставите [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) на [On] (Вклучено) (страница 67).

### AV I/O (вклучено/подготвено) (страница 53)

Го вклучува телевизорот или друга опрема или го поставува во режим на подготвеност.

### I/O (вклучено/подготвено) (страници 29, 46)

Го вклучува системот или го поставува во режим на подготвеност.

### 2 SPEAKER ILLUMINATION (страница 53)

Го исклучува или го вклучува осветлувањето на звучниците.

### Копчиња за режимот на работа (страница 53)

Ја менува опремата со која се управува користејќи го далечинскиот управувач. STB: Може да управувате со кабелската кутија, дигиталниот сателитски приемник, дигиталниот видео приемник, итн.

TV: Можете да управувате со ТВ-уредот.

BD: Може да управувате со овој систем.

### 3 Копчиња со броеви (страници 47, 53)

Се внесува број на наслов/поглавје, број на претходно меморирана станица, итн.

### ENTER

Ја внесува избраната ставка.

#### 4 Копчиња во боја

Копчиња со скратен пристап за избор на ставки во некои менија на BD (може да се користи и за интерактивни операции на Java што ги има на BD).

#### 5 TOP MENU

Го отвора или затвора главното мени на BD или DVD.

#### POP UP/MENU

Го отвора или затвора појавното мени на BD-ROM или мени на DVD.

#### OPTIONS (страници 31, 42, 57)

Го прикажува мени со опции на ТВ-екранот или на екранот на горниот панел. (Локацијата се разликува во зависност од избраната функција.)

#### RETURN

Се враќа на претходниот екран.



Го поместува истакнувањето на прикажаната ставка.

#### + (внесување)

Ја внесува избраната ставка.

#### 6 BLUETOOTH (страници 35, 36)

Ја избира функцијата „BT“.

Кога синиот LED-индикатор ќе се исклучи за време на функцијата „BT“, притиснете за да започнете со спарување или поврзување на спарениот уред со *Bluetooth*.

#### HOME (страници 29, 50, 59)

Влегува или излегува од почетното мени на системот.

#### SEN

Пристапува до мрежната услуга на „Sony Entertainment Network™“.

#### FUNCTION (страница 30)

Го избира изворот на репродукција. Со поставување [External Input Settings] (Поставки за надворешен

влез) (страница 69), може да ги прескокнете неупотребените влезови кога ќе избирате функција.

#### FOOTBALL (страница 32)

Произведува звук што е оптимизиран за гледање пренос на фудбалски натпревар.

#### SOUND MODE (страница 30)

Го избира режимот за звук.

#### AUDIO (страница 45)

Го избира форматот за аудио/песната.

#### SUBTITLE

Го избира јазикот за превод кога се снимени повеќејазични преводи на BD-ROM/DVD VIDEO.

#### DISPLAY (страници 34, 39, 47, 56)

Ги прикажува информациите за репродукција и за прелистување на вебот на ТВ-екранот.

Ги прикажува претходно меморираната радиостаница, фреквенцијата, итн. на екранот на горниот панел.

#### MUSIC EQ (страница 31)

Го избира претходно програмираниот стабилизатор кога слушате музика.

#### 7 Копчиња за управување со репродукцијата

Погледнете „Репродукција“ (страница 32).

#### ◀◀/▶▶ (брзо/бавно/замрзнат кадар)

Брзо премотување назад/напред за време на репродукцијата. Секојпат кога ќе го притиснете копчето, брзината на барање се менува.

Се активира забавена репродукција кога ќе се притисне подолго од една секунда во режим на пауза.

Репродуцира по еден кадар едновремено кога ќе се притисне во режим на пауза.

### Забелешка

Забавеното премотување назад и репродукција на еден кадар со премотување назад не се достапни за дисквите Blu-ray со 3D.

### ◀◀/▶▶ (претходно/следно)

Го избира претходното/следното поглавје, песна или датотека.

### ▶ (репродукција)

Започнува или повторно започнува репродукција (продолжува со репродукцијата).

Вклучува репродукција со еден допир (страница 48) кога системот е вклучен и поставен на функцијата „BD/DVD“.

### II (пауза)

Ја паузира или повторно ја започнува репродукцијата.

### ■ (прекинување)

Ја прекинува репродукцијата и го запомнува местото на прекин (продолжува од местото на прекин). Местото на прекинување на наслов/песна е последното место кое што сте го репродуцирале или последната фотографија во папката со фотографии. Ја прекинува вградената звучна демонстрација.

### Копчиња за управување со радиото

Погледнете „Пребарувач на станици“ (страница 46).

**TUNING +/-**

**PRESET +/-**

### 8 ☒ (без глас)

Привремено го исклучува звукот.

▲ (јачина на звук) +/-

Ја прилагодува јачината на звукот.

### SLEEP (страница 52)

Го поставува тајмерот за спиење.


## Почеток

# Чекор 1: Инсталирање на звучниците


Поставете ги звучниците според сликата подолу.

- Ⓐ Преден лев звучник (Л)
- Ⓑ Преден десен звучник (Д)
- Ⓒ Централен звучник
- Ⓓ Лев звучник за звук во опкружување (Л)
- Ⓔ Десен звучник за звук во опкружување (Д)
- Ⓕ Сабвуфер
- Ⓖ Телевизор

### Инсталација на звучниците за опкружувачки звук во задна положба (Изглед на звучниците: [Standard] (Стандарден))



## Инсталирање на сите звучници во предна положба (Изглед на звучниците: [All Front] (Сите предни))



### Забелешка

- Изберете го изгледот на звучниците (страница 50) според поставувањето на звучниците.
- Внимавајте кога ги поставувате звучниците и/или држачите за звучниците прикачени на звучниците на посебно обработен под (со восок, со масло, полиран, итн.) бидејќи може да предизвикате дамки или обезбојување.
- Не потпирајте се и не закачувајте ништо на звучникот бидејќи може да падне.
- Звучниците во овој систем не се магнетски заштитени. Тоа може да доведе до неправилност кога ќе се постават близу CRT ТВ или проектор.

### Совет

- За да се добие поефективен звук кога ќе се одбере [All Front] (Сите предни), препорачуваме да ги инсталирате предните звучници и оние за опкружувачки звук поблиску едни до други.
- Може да ги поставите звучниците на сид. За детали, погледнете во дадениот „Водич за инсталација на звучниците“.

## Чекор 2: Поврзување на системот

Не поврзувајте го кабелот за наизменична струја (ел. енергија) од главниот уред во сиден штекер (за ел. енергија) сè додека не ги направите сите други поврзувања.

Погледнете во „Водич за поставување на звучниците“ за составување на звучниците.


### Забелешка

Кога ќе поврзете друга опрема со контрола на звук, намалете ја јачината на звукот на опремата до ниво каде што звукот нема да биде изобличен.


## Поврзување на звучниците

Поврзете ги каблите на звучникот да соодветствуваат со бојата на приклучоците за SPEAKERS на главниот уред и на засилувачот за опкружувачки звук. При поврзување со главниот уред и со засилувачот за опкружувачки звук, вметнете го приклучокот додека да кликне.

## За главниот уред



## На засилувачот на опкружувачки звук




## Поврзување на терминалот **SPEAKER ILLUMINATION** (само за **BDV-N9100WL/BDV-N7100WL**)


Поврзете го приклучокот за осветлувањето на звучникот (прикачено за кабелот на звучникот) со главниот уред и со засилувачот за опкружувачки звук за да може да уживате во светлечките ефекти на звучниците.

За да уживате во осветлувањето на звучниците, треба да ги составите високите звучници. (само за BDV-N9100WL)

## За главниот уред




## На засилувачот на опкружувачки звук




## Поврзување на телевизорот

Изберете еден од следните методи за поврзување во зависност од влезните приклучоци на телевизорот.



### Видео поврзување




<sup>1)</sup> Кабел за HDMI со голема брзина

<sup>2)</sup> Ако приклучокот HDMI IN на телевизорот е компатибилен со функцијата ARC (Audio Return Channel - Канал за враќање аудио), дигиталниот аудио сигнал може да се емитува од телевизорот преку врска со кабел за HDMI. За поставување на функцијата ARC, видете [Audio Return Channel] (Канал за враќање аудио) (страница 67).


### Аудио поврзувања

Ако не го поврзете системот со приклучокот HDMI на телевизорот што е компатибилен со функцијата ARC, направете соодветно поврзување за да го слушате звукот од телевизорот преку звучниците на системот.




## Поврзување на друга опрема (Set-top box итн.)


Поврзете ги системот, телевизорот и другата опрема, како што следува.



\* Ова поврзување е неопходно за поврзувањето **A** (поврзување на HDMI).

Изберете еден од следните методи за поврзување во зависност од видот на приклучокот на опремата.





## Кога воспоставувате поврзување **A**

Ова поврзување може да емитува и видео и аудио сигнали.

### Забелешка

- Видео сигналите од приклучоците за HDMI (IN 1/2) се испраќаат до приклучокот HDMI (OUT) само кога ќе се избере функцијата „HDMI1“ или „HDMI2“.
- За излез аудио сигнал од приклучоците за HDMI (IN 1/2) до приклучокот за HDMI (OUT), ќе треба да ги смените поставките на аудио излезот. За детали, погледнете [Audio Output] (Аудио излез) во [Audio Settings] (Аудио поставки) (страница 64).
- Можете да го смените аудио влезот на опремата којашто е поврзана со приклучок за HDMI (IN 1) на приклучок за TV (DIGITAL IN OPTICAL). За детали, погледнете [HDMI1 Audio Input mode] (Режим за аудио влез HDMI1) во [HDMI Settings] (Поставки за HDMI1) (страница 67). (Само за моделите за Европа.)

## Кога воспоставувате поврзување **B, C**

Поврзете го системот така што видео сигналите од системот и другата опрема ќе се емитуваат до телевизорот, а аудио сигналите од опремата се емитуваат до системот како што следи.


### Забелешка

- Ако направите некои од поврзувањата погоре, поставете ја [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) во [HDMI Settings] (Поставки за HDMI) под [System Settings] (Системски поставки) на [Off] (Исклучено) (страница 67).
- Можете да уживате во звукот од опремата со избор на функцијата „AUDIO“ за поврзувањето **C**.



## Поврзување на антената (воздушна)

### Задна страна на главниот дел



#### Забелешка

- Проверете дали целосно сте ја издолжиле жичената FM-антена (воздушна).
- По поврзување на жичената FM-антена (воздушна), држете ја колку што е можно повеќе хоризонтално.

#### Совет

Ако имате слаб FM прием, користете 75-ohm коаксијален кабел (не е даден) за да го поврзете главниот дел со надворешна FM жичена антена (воздушна).


## Чекор 3: Подготовка за мрежно поврзување

#### Совет

За да го поврзете системот со мрежата, изведете [Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки). За детали, видете „Чекор 5: Изведување на Easy Setup“ (страница 28).

Изберете го методот според средината на вашата LAN (локална мрежа).

- Ако користите безжична LAN  
Системот има вграден Wi-Fi и можете да го поврзете системот со мрежата со поставување на мрежните поставки.
- Ако користите друга наместо безжична LAN  
Користете LAN кабел за да се поврзете со LAN (100) терминалот на главниот дел.



#### Совет

Се препорачува заштитен кабел за меѓуврска (LAN-кабел), прави или вкрстен.

## Пред да се направат мрежните поставки

Кога рутерот за безжичен LAN (пристапната точка) е компатибилен со Поставки за заштитен Wi-Fi (WPS), може лесно да ги поставите мрежните поставки со копчето WPS.

Ако не можете, проверете ги следните информации однапред и забележете ги во обезбедениот простор подолу.

- Името на мрежата (SSID\*) што ја идентифукава мрежата\*\*.
- Ако безбедноста е поставена на безжичната мрежа, безбедносниот клуч (клуч за WEP, клуч за WPA)\*\*.

\* SSID (Идентификатор за поставена услуга) е името што идентифукува дадена безжична мрежа.

\*\* Треба да ги проверите поставките за рутерот за безжичниот LAN за да ги дознаете информациите за SSID и за безбедносниот клуч. За детали:

– посетете ја следната веб-локација:

За потрошувачите во Европа и Русија:  
<http://support.sony-europe.com/>

За потрошувачите во други земји/региони:  
<http://www.sony-asia.com/section/support>

- погледнете во упатството за работа што се доставува со рутерот за безжичен LAN.
- обратете се кај производителот на рутерот за безжичен LAN

## За безбедноста на безжичен LAN

Бидејќи комуницирањето преку функцијата за безжичен LAN е воспоставено со радиобранови, безжичниот сигнал може да биде подложен на пресретнување.

За заштитување на безжичната комуникација, овој систем поддржува различни безбедносни функции.

Осигурете се дека правилно ќе ги конфигурирате безбедносниот поставки соодветно на вашата мрежна средина.

## ■ Без безбедност

Иако лесно можете да ги извршите поставките, секој може да ја пресретне безжичната комуникација или да навлезе во вашата безжична мрежа, дури и без современи алатки. Имајте предвид дека има ризик од неовластен пристап или пресретнување на податоци.

## ■ WEP

WEP применува безбедност на комуникации за да спречи надворешни лица да ја пресретнат комуникацијата или да навлезат во вашата безжична мрежа. WEP е наследна безбедносна технологија којашто овозможува да се поврзат постари уреди што не поддржуваат TKIP/AES.

## ■ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP е безбедносна технологија развиена како одговор на недостатоците на WEP. TKIP гарантира повисоко ниво на безбедност од WEP.

## ■ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)


AES е безбедносна технологија којашто користи напреден безбедносен метод поинаков од WEP и TKIP. AES гарантира повисоко ниво на безбедност од WEP или TKIP.

## Чекор 4: Поставување на безжичниот систем

Главниот уред пренесува звук до засилувачот на звукот во опкружувањето којшто е поврзан со звучниците за звук на опкружувањето. За да го активирате безжичното емитување, изведете ги следните чекори.

### 1 Вметнете го безжичниот трансивер во главниот уред.


Задна плоча на главниот дел



Безжичен трансивер

### 2 Вметнете го безжичниот трансивер во засилувачот на звукот во опкружувањето.

Заден панел на засилувачот на звукот во опкружувањето




Безжичен трансивер

### 3 Поврзете го кабелот за напојување со наизменична струја (главен вод) со главниот уред.

Пред да го поврзете кабелот за напојување со наизменична струја, проверете дали сите поврзувања во „Чекор 2: Поврзување на системот“ (страница 20) се безбедни.


### 4 Притиснете I/⏻ за да го вклучите системот.

I/⏻



### 5 Поврзете го кабелот за напојување со наизменична струја (главен вод) со засилувачки звук.

Индикатор за LINK/STANDBY



Кога е вклучено безжичното емитување, индикаторот за LINK/STANDBY преминува во зелено. Ако не се вклучи индикаторот за LINK/STANDBY, погледнете во „Безжичен звук“ (страница 78).

## За индикаторот за LINK/ STANDBY

Индикаторот за LINK/STANDBY го покажува статусот на безжично емитување, објаснет подолу.

| Индикатор                            | Статус   |
|--------------------------------------|--|
| Преминува во зелено.                 | Системот е вклучен, безжичното емитување е активирано и се примаат сигнали на опкружување.   |
| Преминува во портокалово.            | Системот е вклучен, безжичното емитување е активирано со функцијата Безбедна врска и се примаат сигнали на опкружување.                              |
| Бавно трепка зелено или портокалово. | Безжичното емитување е деактивирано.   |
| Преминува во црвено.                 | Засилувачот на звукот во опкружувањето е во режимот подготвено додека системот е во режимот на подготвеност или безжичното емитување е деактивирано. |
| Се исклучува.                        | засилувачот на звукот во опкружувањето е исклучен.   |
| Брзо трепка зелено.                  | Безжичниот трансвер не е правилно внесен во отворот за безжичен трансвер.  |
| Трепка црвено.                       | Активна е заштитата на засилувачот на звукот во опкружувањето.   |

## За режимот подготвено

Засилувачот на звукот во опкружувањето автоматски влегува во режимот подготвено кога главниот дел е во режим на подготвеност или безжичното емитување е деактивирано.

Засилувачот на звукот во опкружувањето автоматски се вклучува кога главниот дел е вклучен или безжичното емитување е активирано.

## За да се дефинира безжичната врска


Ако користите бројни безжични производи или вашите соседи користат безжични производи, може да настанат пречки. За да го спречите тоа, може да ја дефинирате безжичната врска за да го поврзете главниот дел со засилувачот на опкружувачки звук (функција Безбедна врска). За детали, видете „Понатамошни поставки за безжичниот систем“ (страница 57).

## Чекор 5: Изведување на Easy Setup

### Пред изведување на чекор 5

Следете ги чекорите подолу за да ги направите основните прилагодувања и мрежните поставки за системот. Прикажаните ставки се разликуваат во зависност од областа.

- 1** Внесете две батерии R03 (AAA) (се доставуваат) со спојување на краевите ⊕ и ⊖ на батериите со знаците во преградата.



- 2** Вклучете го телевизорот.


### 3 Поврзете го микрофонот за калибрација во приклучокот за A.CAL MIC на задниот панел.

Ставете го микрофонот за калибрација на ниво на увото на треножец (не се доставува). Микрофонот за калибрација треба да е насочен кон ТВ екранот. Предната страна на секој звучник треба да е свртена кон микрофонот за калибрација и не смее да има препреки меѓу звучниците и микрофонот за калибрација.


### 4 Притиснете I/⏻ за да го вклучите системот.

### 5 Префрлете го избирачот за влез на телевизорот така што сигналот од системот ќе се појави на ТВ-екранот.

Ќе се појави [Easy Initial Settings] (Лесни првични поставки) за избор на јазикот што ќе се прикажува на екранот.



### 6 Изведете [Easy Initial Settings] (Лесни првични поставки). Следете ги упатствата на екранот за да ги направите основните поставки користејќи ◀/▶/⬆/⬇/⬅ и [+] .



За детали околу функцијата [Auto Calibration] (Автоматска калибрација), погледнете „Автоматска калибрација на соодветните поставки за звучниците“ (страница 49).

### 7 Откако ќе завршите со [Easy Initial Settings] (Лесни првични поставки), притиснете ⬆/⬇ за да изберете [Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки), потоа притиснете [+] .

Се појавува екранот [Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки).

### 8 Следете ги упатствата на екранот за да ги направите мрежни поставки користејќи ◀/▶/⬆/⬇ и [+] .

Ако системот не може да се поврзе со мрежата, видете „Мрежна врска“ (страница 81) или „Безжична LAN врска“ (страница 81).

### За да го повикате екранот [Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки)

#### 1 Притиснете HOME.

На телевизискиот екран се појавува почетното мени.

#### 2 Притиснете ◀/▶ за да изберете [Setup] (Поставување).

#### 3 Притиснете ⬆/⬇ за да изберете [Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки), потоа притиснете [+] .

## Чекор 6: Избор на изворот за репродукција

**Постојано притискајте на FUNCTION сè додека не се појави саканата функција на екранот на горниот панел.**

Кога ќе притиснете FUNCTION еднаш, тековната функција се појавува на екранот на горниот панел, а потоа секојпат кога ќе притиснете FUNCTION, функцијата се менува како што следува.

„BD/DVD“ → „USB“ → „FM“ → „HDMI1“ → „HDMI2“ → „TV“ → „BT“ → „AUDIO“

### Функција и извор за репродукција

#### „BD/DVD“

Диск или мрежен уред што ќе се репродуцира преку системот

#### „USB“

USB-уред што е поврзан на USB портата (USB) (страница 13)

#### „FM“

FM-радио (страница 46)

#### „HDMI1“/„HDMI2“

Опрема којашто е поврзана со приклучоците HDMI (IN 1) или HDMI (IN 2) (страница 23)

#### „TV“

Опрема (телевизор итн.) којашто е поврзана со приклучокот TV (DIGITAL IN OPTICAL) или телевизор, компатибилен со функцијата Канал за враќање на аудио, што е поврзан на приклучокот HDMI (OUT) (страница 22)

#### „BT“

Аудио содржини на уред со Bluetooth

#### „AUDIO“

Опрема којашто е поврзана со приклучоците AUDIO (AUDIO IN L/R) (страница 23)

### Совет

- Некои функции може да се менуваат преку телевизискиот екран со притискање на FUNCTION, ▲/▼ и □.
- Можете да го притиснете и BLUETOOTH на далечинскиот управувач за да ја изберете функцијата „BT“.

## Чекор 7: Уживање во опкружувачкиот звук

По завршување на претходните чекори и по вклучување на репродукцијата, може лесно да уживате во претходно меморираните режими за звук што се создадени за разни видови на извори за звук. Тие доведуваат возбудлив и моќен звук во вашиот дом.

### Избор на режимот за звук

**Постојано притискајте на SOUND MODE за време на репродукцијата сè додека саканиот режим не се појави на екранот на горниот панел или на телевизискиот екран.**

#### Автоматски

Системот автоматски избира [Movie] (Филм) или [Music] (Музика) за да произведе звучен ефект во зависност од дискот или протоколот на звук.

- 2-канален извор: Системот симулира звук во опкружување од двоканалните извори и емитува звук од 5.1-каналните звучници.
- Повекеканален извор: Системот го емитува звукот од звучниците како што бил снимен.

#### Филм

Системот обезбедува оптимален звук за гледање филмови.

**Музика**

Системот обезбедува оптимален звук за слушање музика.

**Подобрување на дигиталниот звук [Digital Music] (Дигитална музика)**

Системот произведува подобрен звук за компресирано аудио.

**Опкружувачки звук во 3D**

[3D Surround] (Опкружувачки звук во 3D) е единствен алгоритам на Sony што обезбедува искуство на звук во 3D со длабочина и присутност создавајќи виртуелно звучно поле близу до ушите.

**Berlin Philharmonic Hall [Philharmonic Hall] (Сала на филхармонија)**

Системот ги репродуцира звучните карактеристики на Берлинската филхармониска сала за слушање на двоканален стерео извор како што е CD.

**Ноќно**

Соодветно за гледање филмови ноќе со намалување на гласните звуци додека се одржува јасен дијалог.

**Демо звук**

Системот обезбедува звук што е пријатен за увото, соодветно за демонстрација.

**Совет**

- Ако го поставите режимот за звук на [Auto] (Режим на автоматски звук) и ако репродуцирате содржина на Берлинската филхармонија од интернет, системот автоматски ќе го избере режимот [Philharmonic Hall] (Сала на филхармонија) (само во региони коишто ја нудат услугата).
- Кога распоредот на звучниците е поставен на [All Front] (Сите предни) и репродуцирате мултиканален звук, изберете [Auto] (Автоматски) или [3D Surround] (Опкружување во 3D) за да уживате во виртуелен опкружувачки звук.

**За да изберете режим за звук од менито за опции**

- 1 Притиснете **OPTIONS** и **↑/↓** за да изберете [Sound Mode] (Звучен режим), потоа притиснете **+**.
- 2 Притиснете **↑/↓** за да го изберете звучниот режим, потоа изберете **+**.

**За да го изберете претходно програмираниот музички стабилизатор**

Притискајте на **MUSIC EQ** во текот на репродукцијата. Можете да го изберете звукот да одговара на вашиот вкус. Секојпат кога ќе го притиснете копчето, поставката циклично се менува на следниов начин.  
[Standard] (Стандард) → [Rock] (Рок) → [Hip-hop] (Хип-хоп) → [Electronica] (Електроника)

Можете да го изберете музичкиот стабилизатор и со користење на менито со опции во звучниот режим [Music] (Музика).

**Забелешка**

Звучниот режим може да се избере само кога [Sound Effect] (Звучен ефект) е поставен на [Sound Mode On] (Вклучен звучен режим) (страница 64). Кога [Sound Effect] (Звучен режим) не е поставен на [Sound Mode On] (Вклучен звучен режим), поставката за звучен режим не може да се примени.

**Совет**

За да уживате во двоканален извор како CD или повеќеканално емитување, ви препорачуваме да изберете [Auto] (Автоматски).

## Избор на фудбалскиот режим

Притиснете FOOTBALL додека гледате пренос на фудбалски натпревар.

Можете да се чувствувате како да сте на стадионот додека го гледате преносот од фудбалскиот натпревар.

- [Football : Narration On] (Фудбал: коментирањето е вклучено): Може да уживате во чувството како да сте на стадион преку засиленото навивање од стадионот.
- [Football : Narration Off] (Фудбал: коментирањето е исклучено): Може да уживате во уште подобро чувството како да сте на стадион намалувајќи ја јачината на звукот на коментирањето и засилувајќи го навивањето.
- [Football Off] (Фудбалот е исклучен): Фудбалскиот режим е исклучен.

### Забелешка

- Кога гледате пренос на фудбалски натпревар, препорачуваме да го изберете фудбалскиот режим.
- Ако слушнете неприроден звук во содржината кога е избрано [Football : Narration Off] (Фудбал: коментирањето е исклучено), тогаш се препорачува [Football : Narration On] (Фудбал: коментирањето е вклучено).
- Фудбалскиот режим ќе се исклучи кога ќе го исклучите системот.
- Функцијата не поддржува моно-звук.

### Совет


- Можете да го изберете фудбалскиот режим и од менито за опции.
- Ако е достапен аудио проток со 5.1 канали, препорачуваме да го изберете него на телевизорот или на приемникот set-top box.

## Репродукција

### Репродукција на диск

За дискови што се репродуцираат, видете „Дискови што се репродуцираат“ (страница 82).

- 1** Префрлете го избирачот за влез на телевизорот така што сигналот од системот ќе се појави на ТВ-екранот.
- 2** Притиснете **▲** и ставете го дискот во одделот за диск додека не кликне.



- 3** Притиснете **▲** за да го затворите капакот на дискот.

Репродукцијата започнува. Ако репродукцијата не започне автоматски, изберете **●** во категоријата **📺** [Video] (Видео), **🎵** [Музика] (Музика) или **📷** [Photo] (Фотографија) и притиснете **+**.



## Уживање во BONUSVIEW/ BD-LIVE

Некои дискови BD-ROM со „BD-LIVE Logo“ имаат бонус содржина и други податоци кои може да се преземат за уживање.

\* 

### 1 Поврзете го USB-уредот во портата (USB) (страница 34).

Користете 1 GB или поголема меморија на USB за локално складирање.



### 2 Подгответе се за BD-LIVE (BD-LIVE само).

- Поврзете го системот со мрежа (страница 25).
- Поставете [BD Internet Connection] (BD-врска преку интернет) на [Allow] (Дозволи) (страница 65).

### 3 Внесете BD-ROM со BONUSVIEW/ BD-LIVE.

Методот на работа се разликува во зависност од дискот. Погледнете во упатствата за работа на дискот.

#### Совет

За да избришете податоци во USB-меморијата, изберете [Delete BD Data] (Избриши BD-податоци) во  [Video] (Видео) и притиснете . Сите податоци складирани во папката buda ќе бидат избришани.

## Уживање во Blu-ray (3D)

Можете да уживате во дисковите Blu-ray со логото 3D\*.

\* 

### 1 Подгответе се за репродукција на диск Blu-ray (3D).

- Поврзете го системот со телевизорот што е компатибилен со 3D користејќи кабел за HDMI со голема брзина (страница 22).
- Поставете ги [3D Output Setting] (Поставка за 3D-излез) и [TV Screen Size Setting for 3D] (Поставка за големина на екранот во 3D) во [Screen Settings] (Поставки на екранот) (страница 61).

### 2 Вметнете диск Blu-ray 3D.

Методот на работа се разликува во зависност од дискот. Погледнете во упатствата за работа што се дадени со дискот.

#### Совет


Исто така, погледнете во упатството за работа на 3D-компатибилен телевизор.

## Прикажување на информациите за репродукцијата

Може да ги проверите информациите за репродукција итн. со притискање на DISPLAY.

Прикажаната информација се разликува во зависност од видот на дискот и статусот на системот.

Пример: кога репродукцирате BD-ROM



- 1 Излезна резолуција/видео фреквенција
- 2 Број или име на наслов
- 3 Тековно избраната аудио поставка
- 4 Достапни функции (👤 агол, 🎧 аудио, ⋮ превод)
- 5 Информација за репродуктирање  
Прикажува режим на репродуктирање, статусна лента на репродуктирање, тип на диск, видео кодек, брзина на пренос на податоци, тип на повторување, изминато време, вкупно време на репродуктирање
- 6 Број на глава
- 7 Тековно избраниот агол


## Репродукција од USB-уред

Може да репродукцирате датотеки со видео/музика/фотографии од поврзаниот USB-уред.

Видете „Типови датотеки кои се репродуктираат“ (страница 83) за видовите датотеки што може да се репродуктираат.

### 1 Поврзете го USB-уредот во портата (USB).

Погледнете во упатството за работа на USB-уредот пред поврзување.



### 2 Притиснете HOME.

На телевизискиот екран се појавува почетното мени.

### 3 Притиснете ⬅/➡ за да изберете [Video] (Видео), [Music] (Музика) или [Photo] (Фотографија).

### 4 Притиснете ⬆/⬆ за да изберете [USB device] (USB-уред), потоа притиснете +.


#### Забелешка

Не отстранувајте го USB-уредот за време на работа. За да избегнете оштетување на податоците или дефект на USB-уредот, исклучете го системот пред да го поврзете или отстраните USB-уредот.

## Уживање музика од уред со Bluetooth

### За безжичната технологија Bluetooth

Безжичната технологија *Bluetooth* е безжична технологија со краток опсег што овозможува безжична комуникација со податоци помеѓу дигитални уреди. Безжичната технологија *Bluetooth* работи во опсег од околу 10 метри. Не ви требаат жици за да се поврзете како што тоа го правите со поврзување со USB, и не треба да ги поставите уредите свртени еден кон друг како што тоа го правите со технологијата за инфрацрвено. Безжичната технологија *Bluetooth* е глобален стандард што е поддржан од илјадници компании. Овие компании произведуваат производи што го исполнуваат глобалниот стандард.



### Поддржана верзија и профили на Bluetooth

Профил се однесува на множество стандарди за способности за различни способности на производите со *Bluetooth*. Овој систем ги поддржува следната верзија и профили на *Bluetooth*. Поддржана верзија на *Bluetooth*: *Bluetooth*, верзија со спецификации 3.0 Поддржани профили на *Bluetooth*: A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution Profile - Профил за напредна дистрибуција на аудио)

AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile - Профил за далечинска контрола на аудио/видео)

#### Забелешка

- За да можете да ја користите функцијата *Bluetooth*, уредот со *Bluetooth* што се поврзува треба да го поддржува истиот профил како и системов. Дури и ако уредот го поддржува истиот профил, функциите може да се разликуваат во зависност од спецификациите на уредот со *Bluetooth*.
- Репродукцијата на аудио на системов може се одложи од онаа на уредот со *Bluetooth* поради карактеристиките на безжичната технологија *Bluetooth*.

### Спарување на системов со уред со Bluetooth

Спарување е операција каде уредите со *Bluetooth* се регистрираат еден со друг однапред. Откако операцијата со спарување е извршена, истата не треба да се изврши повторно.

- 1 Поставете го уредот со Bluetooth на околу 1 метар од главниот уред.**
- 2 Притиснете BLUETOOTH.**  
Можете да изберете и  [Bluetooth AUDIO] (Аудио преку Bluetooth) од  [Input] (Влез) во главното мени.
- 3 Поставете го уредот со Bluetooth во режим на спарување.**  
За детали околу поставувањето на уредот со *Bluetooth* во режим на спарување, погледнете ги упатствата за работа дадени со уредот.
- 4 Изберете „BLU-RAY HOME THEATRE SYSTEM“ во екранот на уредот со Bluetooth.**

Изведете го овој чекор во текот на 5 минути. Во спротивно, спарувањето ќе биде откажано.

#### Забелешка

Ако е потребен клуч за пристап на уредот со *Bluetooth*, внесете „0000“. Клучот за пристап може да се нарекува „Passcode“, „PIN code“, „PIN number“ или „Password“.

## 5 Откако спарувањето е завршено, уредот е автоматски поврзан на системот.

Името на уредот се појавува на телевизискиот екран.

#### Забелешка

Можете да спарите до 9 уреди со *Bluetooth*. Ако се спари 10. уред со *Bluetooth*, уредот што е поврзан прв ќе се замени со новиот уред.

## 6 Започнете репродукција на уредот со *Bluetooth*.

## 7 Прилагодете ја јачината на звукот.

Прво прилагодете ја јачината на звукот на уредот со *Bluetooth*. Ако нивото на јачината на звукот е уште прениско, прилагодете го нивото на јачината на звукот на главниот уред.

## За откажување на операцијата за спарување

Притиснете HOME или FUNCTION.

## Поврзување на уред со *Bluetooth* од системов

Можете да се поврзете на уред со *Bluetooth* од главниот уред.


Проверете го следново пред да репродуцирате музика:

- Функцијата *Bluetooth* на уредот со *Bluetooth* е вклучена.
- Спарувањето е завршено (страница 35).

## 1 Притиснете BLUETOOTH.

## 2 Притиснете OPTIONS.

#### Забелешка

За да се поврзете на последниот поврзан уред со *Bluetooth*, притиснете . Потоа продолжете на чекор 5.

## 3 Постојано притискајте на за да изберете [Device List] (Список со уреди), потоа притиснете .

Се појавува список со спарени уреди со *Bluetooth*.






## 4 Притискајте на за да го изберете саканиот уред, потоа притиснете .

## 5 Притиснете за да ја започнете репродукцијата.

## 6 Прилагодете ја јачината на звукот.

Прво прилагодете ја јачината на звукот на уредот со *Bluetooth*. Ако нивото на јачината на звукот е уште прениско, прилагодете го нивото на јачината на звукот на главниот уред.

#### Забелешка

Откако главниот уред и уредот со *Bluetooth* се поврзани, можете да ја контролирате репродукцијата со притискање на , , ,  и .

## Исклучување на поврзувањето на уредот со *Bluetooth*

Притиснете HOME, FUNCTION или RETURN.

## За бришење на спарен уред со *Bluetooth* од списокот на уреди

### 1 Следете ги чекорите 1 до 3 погоре.

### 2 Притискајте на за да го изберете саканиот уред, потоа притиснете OPTIONS.

- 3 Постојано притискајте на  $\uparrow/\downarrow$  за да изберете [Remove] (Отстрани), потоа притиснете  $\oplus$ .
- 4 Следете ги упатствата на екранот за да го изберете уредот користејќи  $\leftarrow/\rightarrow$  и  $\oplus$ .

**Забелешка**

Додека е поврзан на уред со *Bluetooth* системов не може да се открие и не може да се воспостави поврзување од друг уред со *Bluetooth*.

## Поврзување со паметен телефон со функцијата за слушање со еден допир (NFC)

Со држење на паметен телефон што е компатибилен со NFC во близина на **N** на главниот уред, главниот уред и паметниот телефон автоматски продолжуваат да го завршат спарувањето и поврзувањето преку *Bluetooth*.

**Компатибилни паметни телефони**

Паметни телефони со вградена функција NFC (ОС: Android 2.3.3 – 4.0.x со исклучок на Android 3.x)

**Што е „NFC“?**

NFC (Near Field Communication - Комуникација на блиски полиња) е технологија што овозможува безжична комуникација на краток опсег помеѓу различни уреди, како мобилни телефони и ИС-ознаки. Благодарение на функцијата NFC, комуникацијата со податоци може да се достигне лесно, само со држење на уредот во близина на **N** уредите што се компатибилни со NFC.

## 1 Преземете и инсталирајте ја апликацијата „NFC Easy Connect“.

„NFC Easy Connect“ е бесплатна апликација за паметните телефони со Android што може да се добие на Google Play. Побарајте ја апликацијата со користење на клучниот збор „NFC Easy Connect“ на локацијата или пристапете до локацијата за преземање директно со читање на дводимензионалниот код подолу. Бидете свесни дека „NFC Easy Connect“ е бесплатна, но таксите за комуникација со податоци кога ја преземате ќе бидат наплатени посебно.

### Дводимензионален код\* за директен пристап

\* Користете апликација за читање дводимензионален код.


**Забелешка**

Апликацијата може да не е достапна во некои земји/региони.

## 2 Отворете ја апликацијата „NFC Easy Connect“ на паметниот телефон.

Осигурете се дека е прикажан екранот на апликацијата.

### 3 Држете го паметниот телефон во близина на **N** на главниот уред додека уредот не почне да вибрира.



Вибрацијата се случува кога главниот уред ќе го препознае паметниот телефон. Откако главниот уред ќе го препознае, следете ги упатствата на екранот на паметниот телефон и завршете ја постапката за поврзување преку *Bluetooth*. Кога поврзувањето преку *Bluetooth* е воспоставено, синиот LED-индикатор на горниот панел престанува да трепка. Времето за репродукција се појавува на екранот на горниот панел.

#### Забелешка

- Системот може да препознае и да се поврзе со само еден уред што е компатибилен со NFC истовремено.
- Во зависност од паметниот телефон, можеби ќе треба претходно да ја вклучите функцијата NFC на паметниот телефон. За детали, погледнете во упатствата за работа на паметниот телефон.

#### Совет

Ако спарувањето и поврзувањето преку *Bluetooth* се неуспешни, сторете го следново.

- Повторно отворете ја апликацијата „NFC Easy Connect“ и полека поместете го паметниот телефон преку **N**.
- Отстранете ја футролата од паметниот телефон ако користите футрола за паметни телефони што е комерцијално достапна.

### За слушање музика

Започнете ја репродукцијата на извор за аудио на паметниот уред. За деталите за операциите за репродукција, погледнете во упатствата за работа на паметниот телевизор.

#### Совет

Ако нивото на јачината на звукот е ниско, прво прилагодете го на паметниот телефон. Ако нивото на јачината на звукот е сè уште ниско, прилагодете го нивото на јачина на звукот на главниот уред.

### За прекинување на репродукцијата

Репродукцијата ќе се прекине кога ќе го извршите некоја од следните ставки:

- Повторно држете го паметниот телефон во близина на **N** на главниот уред.
- Прекинете го музичкиот плеер на паметниот телефон.
- Исклучете го главниот уред или паметниот телефон.
- Променете ја функцијата.
- Исклучете ја функцијата *Bluetooth* на паметниот телефон.

## Репродукција преку мрежа

### Уживање во Sony Entertainment Network (SEN)

Sony Entertainment Network служи како капија која испорачува избрана содржина од интернет и различна забава на барање директно до главниот уред.

#### Совет

- Некоја содржина од интернет бара регистрација преку компјутер пред да може да се репродуцира. За повеќе детали, посетете ја следната веб-локација:

За потрошувачите во Европа и Русија:  
<http://support.sony-europe.com/>

За потрошувачите во други земји/региони:  
<http://www.sony-asia.com/section/support>

- Одредена содржина од интернет не е достапна во некои земји/региони.

## 1 Подготовка за Sony Entertainment Network.


Поврзете го системот со мрежа (страница 25).

## 2 Притиснете SEN.

## 3 Притиснете ◀/▶/⏮/⏭ за да изберете содржина од интернет и разна забава на барање, потоа притиснете [+].

## Контролен панел за проток на видео

Контролниот панел се појавува кога датотека со видео ќе започне да се репродуцира. Прикажани ставки може да се разликуваат во зависност од давателот на содржина од интернет. За повторно прикажување, притиснете DISPLAY.




- 1 Контролен приказ  
Притиснете ◀/▶/⏮/⏭ или [+]  
за операциите за репродукција.
- 2 Статусна лента на репродуцирање  
Статусна лента, курсор кој ја покажува моменталната положба, времето на репродуцирање, времетраењето на видео датотеката
- 3 Индикатор за состојба на мрежа  
 IIII Покажува јачина на сигнал за безжично поврзување.  
 □□ Покажува жична конекција.
- 4 Брзина на мрежен пренос
- 5 Име на следната видео датотека
- 6 Име на тековната видео датотека

## Репродуцирање на датотеки на домашна мрежа (DLNA)

Може да репродуцирате датотеки со видео/музика/фотографии на друга опрема потврдена од DLNA поврзувајќи ги со домашната мрежа.

Овој главен дел може да се користи како плеер и изведувач.

- Сервер: Зачувува и споделува дигитални медиумски содржини
- Плеер: Наоѓа и репродуцира дигитални медиумски содржини од DMS
- Изведувач: Прима и репродуцира датотеки од серверот и друга опрема (контролор) може да го управува
- Контролор: Управува со опремата на изведувачот




## Подготовка за употреба на функцијата DLNA.

- Поврзете го системот со мрежа (страница 25).
- Подгответе друга опрема што е потврдена од DLNA. За детали, погледнете во упатствата за работа на опремата.

## За репродукција на датотеки складирани на DLNA-сервер преку системот (DLNA-плеер)

Изберете ја иконата за DLNA-сервер од [Video] [Видео], [Музика] [Музика] или [Photo] [Фотографија] во почетното мени, потоа изберете ја датотеката којашто сакате да ја репродуцирате.



## За репродукција на неповрзани датотеки со управување на системот (изведувач) преку DLNA-контролор

Можете да ракувате со системот со контролор што е потврден од DLNA (мобилен телефон итн.), кога репродуцирате датотеки што се зачувани на DLNA-сервер.



За детали околу работата, погледнете ги упатствата за работа на DLNA-контролорот.

### Забелешка

Не управувајте со системот со дадениот далечински управувач и со DLNA-контролор во исто време.

### Совет

Системот е компатибилен со функцијата „Play To“ на Windows Media® Player 12 која стандардно доаѓа со Windows 7.

## Репродукција на истата музика во различни соби (PARTY STREAMING)


Може да ја репродуцирате истата музика во исто време на сета опрема на Sony што е компатибилна со функцијата PARTY STREAMING и е поврзана со домашната мрежа.

Содржините во [Музика] [Музика] и функциите „FM“, „BT“ и „AUDIO“ може да се користат со функцијата PARTY STREAMING.

Има два вида опрема што е компатибилна со PARTY STREAMING.

- Домаќин за PARTY: Репродуцира и испраќа датотеки.
- Гостин за PARTY: Ја репродуцира музиката што е примена од домаќинот за PARTY.

Овој главен дел може да се користи како PARTY домаќин или PARTY гостин.










## Подгответе се за PARTY STREAMING.

- Поврзете го системот со мрежа (страница 25).
- Поврзете ја опремата што е компатибилна со функцијата PARTY STREAMING.



## Употреба на системот како домаќин за PARTY

Изберете песна во  [Музика] (Музика), радиостаница во  [Radio] (Радио),  [AUDIO] (Аудио) или  [Bluetooth AUDIO] (Аудио преку Bluetooth) во  [Input] (Влез), притиснете **OPTIONS**. Потоа изберете [Start PARTY] (Започни PARTY) за да започнете. За да затворите, притиснете **OPTIONS**, потоа изберете [Close PARTY] (Затвори PARTY).

### Забелешка

Ако се репродуцира содржина што не е компатибилна со функцијата PARTY STREAMING, системот автоматски ја исклучува опцијата PARTY.

## Употреба на системот како гостин на PARTY





Изберете  [PARTY] во  [Музика] (Музика), а потоа изберете ја иконата на уредот за домаќин на PARTY. За да излезете од PARTY, притиснете **OPTIONS**, потоа изберете [Leave PARTY] (Напушти PARTY). За да ја затворите PARTY, притиснете **OPTIONS**, потоа изберете [Close PARTY] (Затвори PARTY).





### Забелешка

Продажното и производното подредување на производите што се компатибилни со функцијата PARTY STREAMING се разликуваат во зависност од областа.

## Барање на видео/музички информации

Може да добиете информации за содржината користејќи ја технологијата на Gracenote и да барате сродни информации.

- 1 Поврзете го системот со мрежа (страница 25).**
- 2 Внесете диск со содржина за која сакате да пребарувате.**  
Може да изведете видео-пребарување од BD-ROM или DVD-ROM и музичко пребарување од CD-DA (музичко CD).
- 3 Притиснете  /  за да изберете  [Video] (Видео) или  [Музика] (Музика).**

- 4 Притиснете  /  за да изберете  [Video Search] (Пребарување на видео) или  [Music Search] (Пребарување на музика).**

Прикажани се информациите за содржината (како наслов, актерска екипа, песна или изведувач), [Playback History] (Историја на репродуцирање) и [Search History] (Историја на пребарување).

- [Playback History] (Историја на репродуцирање)  
Прикажува листа на претходно репродуцирани BD-ROM/ DVD-ROM/CD-DA (музички CD) наслови. Изберете наслов за да добиете информација за содржината.
- [Search History] (Историја на пребарување)  
Прикажува листа на претходни пребарувања изведени преку функцијата [Video Search] (Пребарување на видео) или [Music Search] (Пребарување на музика).

## За пребарување на други сродни информации

Изберете ставка во списоците и потоа изберете ја услугата за пребарување.

### Користење TV SideView

TV SideView бесплатна мобилна апликација за далечинскиот уред (паметен телефон итн.). Со користење на TV SideView со системов можете лесно да уживате во системот со управување преку далечинскиот уред. Можете да вклучите услуга или апликација директно од далечинскиот уред и да ги гледате информациите на дискот за време на неговата репродукција. TV SideView може да се користи и како далечински управувач и софтверска тастатура.

Пред да го користите уредот TV SideView со системов за првпат, прво регистрирајте го уредот TV SideView. Следете ги упатствата на екранот за регистрација на уредот TV SideView.

#### Забелешка

Регистрацијата ќе биде можна само кога почетното мени ќе се појави на телевизискиот екран.

## Достапни опции

Достапни се различни поставки и операции за репродукција со притискање на OPTIONS. Достапните ставки се разликуваат во зависност од ситуацијата.

### Општи опции

---

#### [Sound Mode] (Звучен режим)

Ја менува поставката за режим за звук (страница 30).

---

#### [Football] (Фудбал)

Го избира фудбалскиот режим (страница 32).

---

#### [Repeat Setting]

##### (Поставка за повторување)

Поставува повторна репродукција.

---

#### [3D Menu] (3D мени)

[Simulated 3D] (Симулирано 3D): Го прилагодува ефектот за симулирано 3D.  
[3D Depth Adjustment] (Прилагодување длабочина во 3D): Се прилагодува длабочината на сликите во 3D.  
[2D Playback] (Репродукција во 2D): Ја поставува репродукцијата за слика во 2D.

---

#### [Play/Stop] (Започнување/Прекинување)

Започнува или прекинува репродукција.

---

#### [Play from start]

##### (Репродуцирај од почеток)

Ја репродуцира ставката од почеток.

---

#### [Start PARTY] (Започни PARTY)

Започнува забава со избраниот извор. Оваа ставка може да не се појави во зависност од изворот.

---

#### [Leave PARTY] (Напушти PARTY)

Ја напушта забавата во којашто учествува системот. Функцијата PARTY STREAMING продолжува меѓу другата опрема којашто учествува.

---

#### [Close PARTY] (Затвори PARTY)


За домаќин за PARTY: Ја затвора забавата. За гостин за PARTY: Ја напушта забавата во којашто учествува системот. Функцијата PARTY STREAMING завршува на сета опрема којашто учествува.

---

**[Change Category] (Менување категорија)**

Се префрлува меѓу категориите

 [Video] (Видео),  [Музика] (Музика)

и  [Photo] (Фотографија) во функциите

„BD/DVD“ (само за дискови) или „USB“.

Оваа ставка е достапна само кога списокот за приказ е достапен за категоријата.

** Само [Video] (Видео)****[A/V SYNC]****(Синхронизација на аудио/видео)**

Ја прилагодува временската разлика помеѓу сликата и звукот (страница 44).

**[3D Output Setting] (Поставка за 3D излез)**

Поставува дали автоматски да произведе или не видео со 3D.

**Забелешка**

3D видео од приклучоците за HDMI (IN 1) или HDMI (IN 2) е излез без разлика на оваа поставка.

**[Video Settings]**

- [Picture Quality Mode] (Режим за квалитет на слика): Ги прикажува поставките за слика. [Auto] (Автоматски), [Custom 1] (Прилагодено 1) и [Custom 2] (Прилагодено 2) се достапни за поврзувањата со HDMI.
- [Texture Remaster] (Повторна изведба на текстурата): Ја прилагодува остријата и деталите на рабовите.
- [Super Resolution] (Супер-резолюција) Ја подобрува резолуцијата.
- [Smoothing] (Измазнување): Ги намалува лентите на екранот со измазнување на градициите кај рамните области.
- [Contrast Remaster] (Повторна изведба на контрастот): Автоматски ги уредува црните и белите нивоа така што екранот не е премногу темни и сликата е модулирана.
- [Clear Black] (Исчисти црно): Го прилагодува приказот на темните елементи на сликата. Сенчењето не е потиснато, туку дозволува прекрасно репродуцирани црни тонови.

**[Pause] (Пауза)**

Ја паузира репродукцијата.

**[Top Menu] (Главно мени)**

Го прикажува главното мени за BD или DVD.

**[Menu/PopUp Menu]****(Мени/Појавувачко мени)**

Ги прикажува појавното мени на BD-ROM или менито за DVD.

**[Title Search] (Пребарување наслов)**

Пребарува наслов на BD-ROM/DVD VIDEO и ја започнува репродукцијата од почеток.

**[Chapter Search] (Пребарување глава)**

Пребарува глава и ја започнува репродукцијата од почеток.

**[Audio] (Аудио)**

Го избира форматот за аудио/песната.

**[Subtitle] (Превод)**

Го избира јазикот за превод кога се снимени повеќе јазични преводи на BD-ROM/DVD VIDEO.

**[Angle] (Агол)**

Ги менува аглите за гледање кога се снимени повеќе агли на BD-ROM/DVD VIDEO.

**[IP Content NR Pro] (ИП-содржина НР Про)**

Приспособете го видео квалитетот на интернет содржината.

**[Video Search]**

Ги прикажува информациите на BD-ROM/DVD-ROM врз основа на технологијата на Gracenote.

** Само [Музика] (Музика)****[Add Slideshow BGM]**

Регистрира музички датотеки во USB-меморијата како музика во заднината на приказот на слајдови (BGM).

**[Music Search]**

Ги прикажува информациите на CD со аудио (CD-DA) врз основа на технологијата на Gracenote.

## Само [Photo] (Фотографија)

### [Slideshow] (Приказ на слајдови)

Започнува приказ на слајдови.

### [Slideshow Speed] (Брзина на приказ на слајдови)

Ја менува брзината на приказот на слајдовите.

### [Slideshow Effect] (Ефект на приказ на слајдови)

Го поставува ефектот кога репродуцира презентација.

### [Slideshow BGM] (Музика во заднина на приказ на слајдови)

- [Off] (Исклучено): Ја исклучува функцијата.
- [My Music from USB] (Моја музика од USB): Ги поставува музичките датотеки регистрирани во [Add Slideshow BGM] (Додај музика во заднината на приказот на слајдови).
- [Play from Music CD] (Репродуцирај од CD со музика): Ги поставува песните на CD-DA (музички CD).

### [Change Display] (Менување приказ)

Менува меѓу [Grid View] (Преглед во мрежа) и [List View] (Приказ со список).

### [Rotate Left] (Ротирање лево)

Ја ротира фотографијата спротивно на стрелките на часовникот за 90 степени.

### [Rotate Right] (Ротирање десно)

Ја ротира фотографијата во насока на стрелките на часовникот за 90 степени.

### [View Image] (Приказ на слика)

Ја прикажува избраната слика.

## Прилагодување на доцнењето помеѓу сликата и звукот

### (A/V SYNC)

Кога звукот не соодветствува на сликите на телевизискиот екран, може да го прилагодите задоцнувањето помеѓу сликата и звукот за секоја функција посебно.

Методот за поставување се разликува во зависност од функцијата.

### Кога е избрано нешто друго, а не функцијата „BT“ или „TV“

#### 1 Притиснете OPTIONS.

На телевизискиот екран се појавува менито за опции.

#### 2 Притиснете $\uparrow/\downarrow$ за да изберете [A/V SYNC] (Синхронизација на аудио/видео), потоа притиснете $\square$ .

#### 3 Притиснете $\leftarrow/\rightarrow$ за да го прилагодите одложувањето, потоа притиснете $\square$ .

Може да прилагодите од 0 ms до 300 ms со зголемувања од 25 ms.

### Кога е избрана функцијата „TV“

#### 1 Притиснете OPTIONS.

„AV.SYNC“ се појавува на екранот на горниот панел.

#### 2 Притиснете $\square$ или $\rightarrow$ .

#### 3 Притиснете $\uparrow/\downarrow$ за да го прилагодите одложувањето, потоа притиснете $\square$ .

Може да прилагодите од 0 ms до 300 ms со зголемувања од 25 ms.

#### 4 Притиснете OPTIONS.

Менито за опции на екранот на горниот панел се исклучува.

## Прилагодување на звукот

### Избор на аудио формат, повеќејазични правци или канал

Кога системот репродуцира BD/DVD VIDEO што е снимено во повеќе аудио формати (PCM, Dolby Digital, MPEG аудио или DTS) или повеќејазични правци, можете да го промените аудио форматот или јазикот.

Со CD, можете да го изберете звукот од десниот или левиот канал и да го слушате звукот од избраниот канал и преку десниот и преку левиот звучник.

**Постојано притискајте AUDIO за време на репродукцијата за да го изберете саканиот аудио сигнал.**

На телевизискиот екран се појавуваат информациите за аудиоот.

#### ■ BD/DVD VIDEO

Во зависност од BD/DVD VIDEO, опцијата на јазик се разликува.

Кога се прикажани 4 броеви, тие претставуваат код на јазик. Видете „Список со кодови на јазици“ (страница 88). Кога истиот јазик е претставен два или повеќе пати, BD/DVD VIDEO е снимено во повеќе формати на аудио.

#### ■ DVD-VR

Прикажани се типовите звучни правци снимени на диск.

Пример:

- [♪ Stereo] (Стерео)
- [♪ Stereo (Audio1)] (Стерео(Аудио1))
- [♪ Stereo (Audio2)] (Стерео(Аудио2))
- [♪ Main] (Главен)
- [♪ Sub] (Превод)
- [♪ Main/Sub] (Главен/Превод)

#### Забелешка

[♪ Stereo (Audio1)] (Стерео (Аудио 1)) и [♪ Stereo (Audio2)] (Стерео (Аудио 2)) не се појавуваат ако на дискот е снимен само еден аудио проток.

#### ■ CD

- [♪ Stereo] (Стерео): Стандардниот стерео звук.
- [♪ 1/L] (1/Л): Звукот на левиот канал (моно).
- [♪ 2/R] (2/Д): Звукот за десниот канал (моно).
- [♪ L+R] (Л+Д): Звукот и од левиот и од десниот канал излегува од секој индивидуален звучник.

### Уживање на сложен преносен звук

#### (DUAL MONO)

Може да уживате во сложен преносен звук кога системот прима или репродуцира сложен преносен сигнал Dolby Digital.

#### Забелешка

За да го примите сигналот Dolby Digital, треба да поврзете телевизор или друга опрема со приклучокот TV (DIGITAL IN OPTICAL) со оптички дигитален кабел (страница 22, 23). Ако приклучокот HDMI IN на телевизорот е компатибилен со функцијата ARC (страница 22, 67), може да примите сигнал Dolby Digital преку HDMI-кабел.

**Постојано притискајте на AUDIO сè додека на екранот на горниот панел не се појави саканиот сигнал.**

- „MAIN“: Звукот на главниот јазик ќе се емитува.
- „SUB“: Звукот на јазикот на поднасловот ќе се емитува.
- „MN/SUB“: Излезот ќе биде составен од мешаниот звук од главниот јазик и јазикот на преводот.

## Пребарувач на станици

### Слушање на радиото


- 1 Постојано притискајте **FUNCTION** сè додека „FM“ не се појави на екранот на горниот панел.
- 2 Изберете ја радио станицата.

#### Автоматско барање на станица

Задржете на **TUNING +/-** сè додека не почне автоматското скенирање. На телевизискиот екран се појавува [Auto Tuning] (Автоматско барање станици). Скенирањето прекинува кога системот ќе најде станица. За да го откажете автоматското барање, притиснете кое било копче.





#### Рачно барање станици

Постојано притискајте на **TUNING +/-**.

- 3 Постојано притискајте на  +/- за да ја прилагодите јачината на звукот.

#### Ако FM-програмата е со пречки


Ако FM-програмата е со пречки, може да изберете моно-прием. Нема да има стерео ефект, но приемот ќе се подобри.

- 1 Притиснете **OPTIONS**.  
На телевизискиот екран се појавува менито за опции.
- 2 Притиснете  за да изберете [FM Mode] (FM режим), потоа притиснете .
- 3 Притиснете  за да изберете [Monaural] (Моно), потоа притиснете .
  - [Stereo] (Стерео): Стерео прием.
  - [Monaural] (Моно): Моно-прием.

#### Совет





Може да поставувате [FM Mode] (FM-режим) посебно за секоја веќе меморирана станица.

### За исклучување на радиото

Притиснете .

### Претходно меморирање радиостаници

Можете да меморирате до 20 станици. Пред бирање станици, проверете дали сте ја намалиле јачината на звукот на минимум.

- 1 Постојано притискајте **FUNCTION** сè додека „FM“ не се појави на екранот на горниот панел.
- 2 Задржете на **TUNING +/-** сè додека не почне автоматското скенирање.  
Скенирањето прекинува кога системот ќе најде станица.
- 3 Притиснете **OPTIONS**.  
На телевизискиот екран се појавува менито за опции.
- 4 Притиснете  за да изберете [Preset Memory] (Претходно поставена меморија), потоа притиснете .
- 5 Притиснете  за да го изберете саканиот претходно мемориран број, потоа притиснете .
- 6 Повторете ги чекорите 2 до 5 за да меморирате други станици.

### За менување на претходно мемориран број

Изберете го саканиот претходно мемориран број со притискање на **PRESET +/-**, потоа изведете ја постапката од чекор 3.

## Избор на претходно меморирана радиостаница

- 1** Постојано притискајте **FUNCTION** сè додека „FM“ не се појави на екранот на горниот панел.

Последната примената станица е поставена.

- 2** Постојано притискајте **PRESET +/-** за да ја изберете претходно поставената станица.

Претходно меморираните број и фреквенција се појавуваат на ТВ-екранот и на екранот на горниот панел.

Секојпат кога ќе го притиснете копчето, системот поставува една претходно поставена станица.

### Совет

- Може директно да го изберете претходно меморираниот број на станицата со притискање на копчињата со броеви.
- Секојпат кога ќе притиснете на **DISPLAY**, екранот на горниот панел се менува циклусно како што следува: Фреквенција → Мемориран број → Статус на декодирање\*
- \* Се појавува кога [Sound Effect] (Звучен ефект) е поставен на [Dolby Pro Logic] (Dolby Pro Logic), [DTS Neo:6 Cinema] (DTS Neo:6 Cinema) или [DTS Neo:6 Music] (DTS Neo:6 Music) (страница 64).

## Примање на системот на радиоподатоци (RDS)

### (Само за моделите за Европа)

Системот на радиоподатоци (RDS) е услуга за емитување којашто дозволува радиостаниците да испраќаат дополнителни информации заедно со вообичаениот сигнал на програмата. Овој систем нуди погодни RDS-карактеристики, како што е прикажување на името на станицата. Исто така името на станицата се појавува и на телевизискиот екран.

### Едноставно изберете станица од FM-појасот.

### Забелешка

- RDS може да не работи соодветно ако станицата што сте ја поставиле не го емитува соодветно RDS-сигналот или ако јачината на сигналот е слаба.
- Сите FM станици не даваат RDS услуга, ниту го даваат истиот вид на услуги. Ако не сте запознаени со системот RDS, проверете во вашите локални радиостаници за детали за RDS-услугите во вашата област.

## Користење на функцијата „Control for HDMI“ за „BRAVIA“ Sync

Оваа функција е достапна на телевизори со функцијата „BRAVIA“ Sync. Работата се поедноставнува со поврзување на опрема на Sony што е компатибилна со функцијата [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) преку HDMI-кабел со голема брзина.

### Забелешка

За да ја користите функцијата за синхронизирање на „BRAVIA“, вклучете ги системот и сета поврзана опрема по нивно поврзување преку HDMI.

### [Control for HDMI] (Контрола на HDMI) - Лесно поставување

Може автоматски да ја поставите функцијата на системот [Control for HDMI] (Контрола на HDMI) со овозможување на поставката за кореспондирање на телевизорот. За детали околу функцијата [Control for HDMI] (Контрола на HDMI), видете „[HDMI Settings] (Поставки за HDMI)“ (страница 67)

### Исклучување на системот

Можете да го исклучите системот во синхронизација со телевизорот.

### Забелешка

Системот не се исклучува автоматски додека се репродуцира музика или кога е избрана функцијата „FM“.

## Репродукција со еден допир

Кога ќе притиснете ► на далечинскиот управувач, системот и телевизорот се вклучуваат и влезот на телевизорот е поставен на влез HDMI со којшто е поврзан системот.

## Системска аудио контрола

Можете да уживате во звук од телевизорот или од друга опрема со едноставно ракување.

Функцијата за системска аудио контрола можете да ја користите како што следува:

- Кога системот е вклучен, звукот на телевизорот или на другата опрема може да излегува од звучниците на системот.
- Кога звукот од телевизорот или од другата опрема излегува преку звучниците на системот, можете да го промените излезот на звукот од звучниците на телевизорот со притискање на SPEAKERS TV ←→ AUDIO.
- Кога звукот од телевизорот или од другата опрема излегува преку звучниците на системот, може да ја прилагодите јачината на звукот и да го исклучите звукот на системот со управување на телевизорот.

## Канал за враќање аудио

Можете да уживате во звукот на телевизорот преку системот со користење на само еден HDMI-кабел. За детали околу поставката, видете „[Audio Return Channel] (Канал за враќање на аудиото)“ (страница 67).

## Следење на јазик

Кога ќе го смените јазикот за приказ на екранот на телевизорот, јазикот за приказ на екранот на системот исто така ќе се смени по исклучување и вклучување на системот.



## Контрола на патеката

Кога ќе изведете Репродукција со еден допир на поврзаната опрема, системот се вклучува и ја поставува системската функција на „HDMI1“ или „HDMI2“ (во зависност од приклучокот HDMI за влез што се користи) и влезот на ТВ-уредот автоматски се поставува на HDMI-влез со којшто е поврзан системот.

## Автоматска калибрација на соодветните поставки за звучниците

### [Auto Calibration] (Автоматска калибрација)

D.C.A.C. DX (Автоматска калибрација на дигитално кино DX) ви овозможува идеално искуство со звукот со автоматско прилагодување на поставката за растојанието на звучникот, локацијата и акустиката.

#### Забелешка

- Системот произведува гласен звучен тест кога започнува [Auto Calibration] (Автоматската калибрација). Јачината на гласот не може да се намали. Предупредете ги децата и соседите.
- Проверете дали сите звучници се поврзани со главниот уред и засилувачот на опкружувачки звук пред почетокот на [Auto Calibration] (Автоматска калибрација).

### 1 Притиснете HOME.

На телевизискиот екран се појавува почетното мени.

### 2 Притиснете $\leftarrow/\rightarrow$ за да изберете [Setup] (Поставување).

### 3 Притиснете $\uparrow/\downarrow$ за да изберете [Audio Settings] (Аудио поставки), потоа притиснете .

### 4 Притиснете $\uparrow/\downarrow$ за да изберете [Auto Calibration] (Автоматска калибрација), потоа притиснете .

Екранот [Select speaker layout.] (Избирање распоред на звучници.) се појавува.

### 5 Притиснете $\uparrow/\downarrow$ за да го изберете поставувањето според распоредот на звучниците, потоа притиснете .

- [Standard] (Стандарден): Звучниците за опкружувачки звук се инсталирани во задната положба.
- [All Front] (Сите предни): Сите звучници се инсталирани во предната положба.

Екранот за потврда за [Auto Calibration] (Автоматска калибрација) се појавува на ТВ-екранот.

### 6 Поврзете го микрофонот за калибрација во приклучокот за A.CAL MIC на задниот панел.

Ставете го микрофонот за калибрација на ниво на увото на трonoжец (не се доставува). Микрофонот за калибрација треба да е насочен кон ТВ екранот. Предната страна на секој звучник треба да е свртена кон микрофонот за калибрација и не смее да има препреки меѓу звучниците и микрофонот за калибрација.

### 7 Притиснете $\uparrow/\downarrow$ за да изберете [OK] (Во ред).

Изберете [Cancel] (Откажи) за да откажете.

## 8 Притиснете .

[Auto Calibration] (Автоматската калибрација) започнува. Системот автоматски ги прилагодува поставките за звучниците. Бидете тивки во текот на мерењето.

### **Забелешка**

- Пред да започнете со [Auto Calibration] (Автоматска калибрација), осигурете се дека засилувачот на опкружувачки звук е вклучен и дека сте го монтирале на соодветна положба за да осигурите безжично поврзување.
- Не работете со системот додека трае [Auto Calibration] (Автоматската калибрација).

## 9 Потврдете ги резултатите од [Auto Calibration] (Автоматската калибрација).

На ТВ-екранот се појавуваат растојанието и нивото за секој звучник.

### **Забелешка**

Ако мерењето не успее, следете ја пораката и обидете се повторно со [Auto Calibration] (Автоматската калибрација).

## 10 Притиснете / за да изберете [OK] (Во ред) или [Cancel] (Откажи), потоа притиснете .

### ■ Мерењето е во ред.

Издадете го микрофонот за калибрација и потоа изберете [OK] (Во ред). Резултатот ќе се примени.

### ■ Мерењето не е во ред.

Следете ја пораката и потоа изберете [OK] (Во ред) за да се обидете повторно.

## Поставување за звучниците

### *[Speaker Settings] (Поставки за звучниците)*

За да го добиете најдобриот можен опкружувачки звук, поставете го растојанието меѓу звучниците во однос на вашата положба за слушање. Потоа, употребете го тестот за тонот за да го приспособите нивото и балансот на звучниците.

## 1 Притиснете HOME.

На телевизискиот екран се појавува почетното мени.

## 2 Притиснете / за да изберете [Setup] (Поставување).

## 3 Притиснете / за да изберете [Audio Settings] (Аудио поставки), потоа притиснете .

## 4 Притиснете / за да изберете [Speaker Settings] (Поставки за звучниците), потоа притиснете .

Се појавува екранот [Select speaker layout.] (Изберете изглед на звучниците).

## 5 Притиснете / за да го изберете изгледот на звучниците според поставувањето на звучниците, потоа притиснете .

- [Standard] (Стандарден): Звучниците за опкружувачки звук се инсталирани во задната положба.
- [All Front] (Сите предни): Сите звучници се инсталирани во предната положба.

#### **Забелешка**

Сите поставки се ресетираат на стандардните вредности секојпат кога ќе го промените распоредот на звучниците.

**6 Притиснете  $\uparrow/\downarrow$  за да ја изберете ставката, потоа притиснете  $\boxed{+}$ .**

**7 Притиснете  $\uparrow/\downarrow$  за да го прилагодите параметарот.**

**8 Притиснете  $\leftarrow/\rightarrow$  и  $\boxed{+}$  за да ги потврдите поставките.**

Проверете ги следните поставки.

#### **■ [Distance] (Растојание)**

Кога ги поместувате звучниците, проверете дали сте ги поставиле параметрите за растојание од положбата на слушање до звучниците.

Може да ги поставите параметрите од 0,0 до 7,0 метри.

[Front Left/Right] (Преден лев/десен) 3,0 m: Поставете го растојанието за предните звучници.

[Centre] (Централен) 3,0 m: Поставете го растојанието за централниот звучник.

[Surround Left/Right] (Лев/Десен опкружувачки) 3,0 m: Поставете го растојанието за звучникот за звук во опкружување.

[Subwoofer] (Сабвуфер) 3,0 m: Поставете го растојанието за сабвуферот.

#### **■ [Level] (Ниво)**

Може да го приспособите нивото на звук за звучниците. Можете да ги поставите параметрите од  $-6,0$  dB до  $+6,0$  dB. Проверете дали сте го поставиле [Test Tone] (Тон за тестирање) на [On] (Вклучено) за лесно прилагодување.

[Front Left/Right] (Преден лев/десен) 0,0 dB: Поставете го нивото за предните звучници.

[Centre] (Централен) 0,0 dB: Поставете го нивото за централниот звучник.

[Surround Left/Right] (Лев/Десен опкружувачки) 0,0 dB: Поставете го нивото за звучниците за опкружувачки звук.

[Subwoofer] (Сабвуфер) 0,0 dB: Поставете го нивото за сабвуферот.

#### **■ [Relocation] (Преместување)**

Може виртуелно да ја поправите позицијата на звучниците за да го подобрите ефектот на опкружувачки звук.

[On] (Вклучено): Може да го слушнете звукот од виртуелно преместениот звучник одреден со [Auto Calibration] (Автоматска калибрација).

[Off] (Исклучено): Може да го слушнете звукот од вистинската позиција на звучникот.

#### **Забелешка**

- Оваа поставка се одразува само по спроведување на [Auto Calibration] (Автоматската калибрација).
- Не може да ја изберете оваа функција кога распоредот на звучниците е поставен на [All Front] (Сите предни).

#### **■ [Test Tone] (Тон за тестирање)**

Звучниците ќе емитуваат тон за тестирање за да се приспособи [Level] (Ниво).

[Off] (Исклучено): Тонот за тестирање не се емитува од звучниците.

[On] (Вклучено): Тонот за тестирање се емитува од секој звучник во низа додека се приспособува нивото. Кога ќе изберете една од ставките на [Speaker Settings] (Поставки на звучниците), тонот за тестирање се емитува од секој звучник во низа.

Приспособете го нивото на звук како што следува.

- 1 Поставете го [Test Tone] (Тон за тестирање) на [On] (Вклучено).
- 2 Притиснете  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  за да изберете [Level] (Ниво), потоа притиснете  $\boxed{+}$ .
- 3 Притиснете  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  за да го изберете саканиот вид звучници, потоа притиснете  $\boxed{+}$ .
- 4 Притиснете  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  за да го изберете левиот или десниот звучник, потоа притиснете  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  за да го прилагодите нивото.
- 5 Притиснете  $\boxed{+}$ .
- 6 Повторете ги чекорите 3 до 5.
- 7 Притиснете RETURN.  
Системот се враќа на претходниот екран.
- 8 Притиснете  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  за да изберете [Test Tone] (Тест тон), потоа притиснете  $\boxed{+}$ .
- 9 Притиснете  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  за да изберете [Off] (Исклучено), потоа притиснете  $\boxed{+}$ .

#### **Забелешка**

Сигналите на тонот за тестирање не излегуваат од приклучокот HDMI (OUT).

#### **Совет**

За истовремено да ја приспособите јачината на звукот на сите звучници, притиснете  $\blacktriangle$  +/-.

## **Употреба на тајмерот за спиење**

Можете да го поставите системот да се исклучува на претходно поставено време за да можете да заспите слушајќи музика. Времето може претходно да се постави во интервали од 10 минути.

### **Притиснете SLEEP.**

Секојпат кога ќе притиснете SLEEP, екранот на минутите (преостанатото време) на екранот на горниот панел се менува за 10 минути.

Кога ќе го поставите тајмерот за спиење, преостанатото време се појавува на секои 5 минути.

Кога преостанатото време е помало од 2 минути, „SLEEP“ трепка на екранот на горниот панел.

### **За проверка на преостанатото време**

Притиснете SLEEP еднаш.

### **За менување на преостанатото време**

Постојано притискајте на SLEEP.

## Деактивирање на копчињата на главниот уред

### (Забрана за деца)

Можете да ги деактивирате копчињата на главниот уред (освен I/⏻) за спречување на погрешна употреба, како што е детска грешка.

### Допрете и задржете на ■ на главниот уред подолго од 5 секунди.

„LOCKED“ се појавува на екранот на горниот панел.

Функцијата забрана за деца е активирана и копчињата на главниот дел се заклучени. (Може да ракувате со системот користејќи го далечинскиот управувач.)

За да откажете, допрете и задржете на ■ подолго од 5 секунди додека „UNLOCK“ не се појави на екранот на горниот панел.

#### Забелешка

Ако ракувате со копчињата на главниот уред додека е вклучена забраната за деца, „LOCKED“ трепка на екранот на горниот панел.

## Уживање во осветлување на звучниците

(Само за BDV-N9100WL/  
BDV-N7100WL)

### SPEAKER ILLUMINATION

Кога ќе се вклучи главниот уред се осветлува долниот дел на предните звучници и на звучниците за опкружувачки звук.

За да го исклучите осветлувањето на звучниците, притиснете SPEAKER ILLUMINATION.

## Контролирање на вашиот ТВ или на другата према со дадениот далечински управувач

#### Забелешка

Кога ќе ги смените батериите на далечинскиот управувач, поставката на далечинскиот управувач може да се ресетира на зададената поставка од (SONY).

### Контролирање на опремата со приложениот далечински управувач

- 1 Притиснете го копчето TV или STB што соодветствува со опремата што сакате да ја контролирате.

## 2 Притиснете ги соодветните копчиња наведени во следната табела.

- : Копчето може да се користи со зададената поставка на далечинскиот управувач.
- : Копчето може да се користи кога ќе го смените претходно поставениот код на далечинскиот управувач.

| Копче             | Режим на далечински управувач |     |
|-------------------|-------------------------------|-----|
|                   | Телевизор                     | STB |
| AV I/⏻            | ●                             | ●   |
| Копчиња со броеви | ●                             | ●   |
| ☰                 | ●                             | ●   |
| ENTER (-/-)       | ●                             | ○   |
| Копчиња во боја   | ●                             | ●   |
| TOP MENU (☰)      | ●                             | ●   |
| ↔/↕/↔/↕, □        | ●                             | ●   |
| RETURN            | ●                             | ●   |
| OPTIONS           | ●                             | ○   |
| HOME (MENU)       | ●                             | ●   |
| SEN               | ●                             |     |
| SOUND MODE (⚙)    | ●                             | ○   |
| AUDIO             | ●                             | ○   |
| SUBTITLE          | ●                             | ●   |
| DISPLAY (ⓘ ?)     | ●                             | ●   |
| ⏮/⏭               | ●                             | ○   |
| ⏮/⏭/⏮/⏭           | ●                             |     |
| ▶                 | ●                             | ○   |
| ⏸                 | ●                             | ○   |
| ■                 | ●                             | ○   |
| 🔇                 | ●                             | ●   |
| △ +/-             | ●                             | ●   |
| PROG +/- (⏪ / ⏩)  | ●                             | ●   |
| SLEEP (⏻) (⏻)     | ●                             | ●   |

### Забелешка

- Во режимот за ТВ или STB, ако притиснете кое било од копчињата погоре, засветува копчето TV или STB. (Сепак, во зависност од поставката на кодот, некои копчиња може да не работат и копчињата TV или STB нема да засветат.)
- Во зависност од ТВ-уредот или од опремата, нема да може да користите некои од копчињата.

## Менување на претходно поставениот код на далечинскиот управувач (Претходно поставен режим)

Може да ја контролирате опремата што не е на Sony со менување на претходно поставениот код на далечинскиот управувач.

### 1 Притиснете HOME.

На телевизискиот екран се појавува почетното мени.

### 2 Притиснете ↔/↕ за да изберете [Setup] (Поставување).

### 3 Притиснете ↕/↕ за да изберете [Remote Control Setting Guide] (Водич за поставување на далечинскиот управувач) и потоа притиснете □.

### 4 Притиснете ↕/↕ за да изберете [Preset Mode] (Претходно поставен режим), потоа притиснете □.

### 5 Притиснете ↕/↕ за да го изберете видот на опрема којшто сакате да го управувате со дадениот далечински управувач, потоа притиснете □.

**6** Притиснете  $\uparrow/\downarrow$  за да го изберете производителот на уредот и потоа притиснете  $\square$  +.

**7** Притиснете POP UP/MENU додека притискате TV (за ТВ) или STB (за кабелска кутија, дигитален сателитски приемник, дигитален видео снимач итн.).

**8** Кога ќе светне копчето TV или STB, внесете го кодот на ТВ-екранот користејќи ги копчињата со броеви и потоа притиснете ENTER.

Ако успешно го поставите кодот, копчето TV или STB ќе трепне бавно двапати. Копчето TV или STB ќе трепне бргу петпати ако поставувањето не е успешно.

#### Забелешка

- Може да излезете од претходно поставениот режим преку копчето TV или STB (она копче што свети).
- Ако не ракувате со далечинскиот управувач повеќе од 10 секунди за време на претходно поставениот режим, далечинскиот управувач ќе излезе од тој режим.

## Ресетирање на далечинскиот управувач

**1** Додека држите на AV I/⏻, притиснете и држите на  $\triangleleft$  -, а потоа притиснете PROG -.  
Ќе светнат копчињата BD, TV и STB.

**2** Пуштете ги сите копчиња.  
Копчињата BD, TV и STB ќе се исклучат и претходно поставениот код ќе се избрише. Далечинскиот управувач ќе се врати на зададените поставки.

## Штедење струја во режим на мирување

Проверете дали сте ги направиле следните поставки:

- [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) во [HDMI Settings] (Поставки за HDMI) е поставено на [Off] (Исклучено) (страница 67).
- [Quick Start Mode] (Режим на брз почеток) е поставено на [Off] (Исклучено) (страница 68).
- [Remote Start] (Далечински почеток) во [Network Settings] (Мрежни поставки) е поставен на [Off] (Исклучено) (страница 70).

## Прелистување интернет-страници

**1** Подгответе за прелистување интернет.

Поврзете го системот со мрежа (страница 25).

**2** Притиснете HOME.

На телевизискиот екран се појавува почетното мени.

**3** Притиснете  $\leftarrow/\rightarrow$  за да изберете  $\text{globe}$  [Network] (Мрежа).

**4** Притиснете  $\uparrow/\downarrow$  за да изберете [Internet Browser] (Интернет пребарувач), потоа притиснете  $\square$  +.

Се појавува екранот [Internet Browser] (Прелистувач на интернет).

#### Забелешка

Некои веб-локации може да не се прикажат правилно или да не функционираат.

## За внесување URL-адреса

Изберете [URL entry] (Внесување URL-адреса) од менито за опции. Внесете URL користејќи ја софтверската тастатура, а потоа изберете [Enter] (Внеси).

## За поставување на стандардната почетна страница

Додека се прикажува страницата којашто сакате да ја поставите, изберете [Set as start page] (Постави како почетна страница) од менито за опции.

## Враќање на претходната страница


Изберете [Previous page] (Претходна страница) од менито за опции. Кога претходната страница не се појавува дури и откако ќе изберете [Previous page] (Претходна страница), изберете [Window List] (Список со прозорци) од менито за опции и од списокот изберете ја страницата кон којашто сакате да се вратите.

## За излегување од прелистувачот на интернет

Притиснете HOME.

## Приказ на прелистувачот на интернет

Можете да ги проверите информациите за веб-локацијата со притискање на DISPLAY. Информацијата за приказот се разликува во зависност од веб-локацијата и од статусот на страницата.



- 1 Наслов на страница
- 2 Адреса на страницата
- 3 Курсор  
Поместете со притискање на ◀/▶/↶/↷/↵. Поставете го курсорот на врската што сакате да ја видите, потоа притиснете ◻. Се прикажува поврзаната веб-локација.
- 4 SSL-икона  
Се појавува кога поврзаниот веб-адреса е безбедна.
- 5 Индикатор за јачина на сигналот  
Се појавува кога системот е поврзан со безжична мрежа.
- 6 Лента за напредок/Вчитување на икона  
Се појавува кога страницата се чита или за време на преземање/трансфер.
- 7 Поле за внес на текст  
Притиснете ◻, потоа изберете [Input] (Внеси) од менито за опции за да ја отворите софтверската тастатура.
- 8 Лента за листање  
Притиснете ◀/▶/↶/↷ за да го поместите приказот на страницата лево, горе, долу или десно.



## Достапни опции

Достапни се различни поставки и операции со притискање на OPTIONS. Достапните ставки се разликуваат во зависност од ситуацијата.

### [Browser Setup]

#### (Поставки на прелистувач)

Ги прикажува поставките на прелистувачот на интернет.

- [Zoom] (Зумирање): Ја зголемува или намалува големината на прикажаните содржини.
- [JavaScript Setup] (Поставување на JavaScript): Поставува дали да се овозможи или оневозможи JavaScript.
- [Cookie Setup] (Поставка на колачиња): Поставува дали да се прифатат колачињата од прелистувачот.
- [SSL Alarm Display] (Приказ на SSL-аларм): Поставува дали да се овозможи или оневозможи SSL.

### [Window List] (Список со прозорци)

Прикажува листа на сите тековно отворени веб-локации.

Ви дозволува да се вратите на претходно прикажаната веб-локација со избирање на прозорецот.

### [Bookmark List] (Список со маркери)

Го прикажува списокот со маркери.

### [URL entry] (Внесување URL)

Ви дозволува да внесете URL-адреса кога е прикажана софтверската тастатура.

### [Previous page] (Претходна страница)

Се поместува на претходно прикажаната страница.

### [Next page] (Следна страница)

Се поместува на претходно прикажаната следна страница.

### [Cancel loading] (Откажи вчитување)

Го сопира вчитувањето на страницата.

### [Reload] (Повторно вчитување)

Повторно ја вчитува истата страница.

### [Add to Bookmark] (Додавање во маркери)

Ја додава тековно отворената веб-локација во списокот со маркери.

### [Set as start page]

#### (Постави како почетна страница)

Ја поставува тековно прикажаната веб-локација како зададена почетна страница.

### [Open in new window]

#### (Отвори во нов прозорец)

Отвора врска во нов прозорец.

### [Character encoding] (Кодирање знаци)

Го поставува системот за кодирање знаци.

### [Display certificate] (Прикажи сертификата)

Ги прикажува сертификатите на серверот испратени од страниците што поддржуваат SSL.

### [Input] (Внеси)

Ја прикажува софтверската тастатура за внесување знаци додека прелистувате веб-локација.

### [Break] (Прелом)

Го поместува курсорот до следниот ред во полето за внесување текст.

### [Delete] (Избриши)







Брише еден знак од левата страна на курсорот за време на внесување на текст.


## Понатамошни поставки за безжичниот систем

### Активирање на безжичното емитување помеѓу специфични единици

#### [Secure Link] (Безбедна врска)

Можете да ја дефинирате безжичната врска за да го поврзете главниот дел со засилувачот на звукот во опкружувањето користејќи ја функција Безбедна врска. Оваа функција може да помогне при спречувањето на пречки ако користите бројни безжични производи или вашите соседи користат безжични производи.

- 1 Притиснете HOME.**  
На телевизискиот екран се појавува почетното мени.
- 2 Притиснете  $\leftarrow/\rightarrow$  за да изберете  [Setup] (Поставување).**
- 3 Притиснете  $\uparrow/\downarrow$  за да изберете [System Settings] (Системски поставки), а потоа притиснете .**
- 4 Притиснете  $\uparrow/\downarrow$  за да изберете [Wireless Sound Connection] (Безжична врска на звук), а потоа притиснете .**  
Се појавува екранот на [Wireless Sound Connection] (Безжична врска на звук).
- 5 Притиснете  $\uparrow/\downarrow$  за да изберете [Secure Link] (Безбедна врска), а потоа притиснете .**
- 6 Притиснете  $\uparrow/\downarrow$  за да изберете [On] (Вклучено), потоа притиснете .**
- 7 Притиснете SECURE LINK на заднината на засилувачот на опкружувачки звук.**  
За неколку минути продолжете на следниот чекор.
- 8 Притиснете  $\leftarrow/\rightarrow$  за да изберете [Start] (Старт), а потоа притиснете .**  
За да се вратите на претходниот екран, изберете [Cancel] (Откажи).

- 9 Откако ќе се појави пораката [Secure Link setting is complete.] (Поставката на Безбедна врска е завршена.), притиснете .**  
Засилувачот на звукот во опкружувањето е поврзан со главниот дел и индикаторот за LINK/STANDBY преминува во портокалово.  
Ако се појави пораката [Cannot set Secure Link.] (Не може да постави безбедна врска.), следете ги пораките на екранот.

## За да ја откажете функцијата Безбедна врска

### За главниот уред

Изберете [Off] (Исклучено) кај чекорот 6 горе.

### За засилувачот на опкружувачки звук

Задржете притиснато на SECURE LINK на заднината на засилувачот на опкружувачки звук додека индикаторот за LINK/STANDBY не премине во зелено или светка зелено.




## Ако безжичниот пренос е нестабилен

### [RF Channel] (RF канал)


Ако користите бројни безжични системи, како што е безжичната LAN (Локална мрежа) или *Bluetooth*, безжичните сигнали може да бидат нестабилни. Во тој случај, преносот може да се подобри со промена на следната поставка на [RF Channel] (RF канал).

**1 Притиснете HOME.**

На телевизискиот екран се појавува почетното мени.

**2 Притиснете  $\leftarrow/\rightarrow$  за да изберете  [Setup] (Поставување).****3 Притиснете  $\uparrow/\downarrow$  за да изберете [System Settings] (Системски поставки), а потоа притиснете .****4 Притиснете  $\uparrow/\downarrow$  за да изберете [Wireless Sound Connection] (Безжична врска на звук), а потоа притиснете .**

Се појавува екранот на [Wireless Sound Connection] (Безжична врска на звук).

**5 Притиснете  $\uparrow/\downarrow$  за да изберете [RF Channel] (RF канал), а потоа притиснете .****6 Притиснете  $\uparrow/\downarrow$  за да ја изберете саканата поставка, потоа притиснете .**

- [Auto] (Автоматски): Нормално изберете го ова. Системот автоматски го избира подобриот канал за пренос.
- [1], [2], [3]: Системот го пренесува звукот со фиксирање на каналот за пренос. Изберете го каналот со подобар пренос.

**Забелешка**

Преносот може да се подобри со промена на каналот на пренос (фреквенција) на другиот безжичен систем(и). За детали на, упатете се на оперативните упатства на другите безжични системи.

**Поставки и прилагодувања****Користење на приказот за поставки**



Може да правите различни прилагодувања на ставките како што се слика и звук. Стандардните поставки се подвлечени.




**Забелешка**

Поставките за репродукција складирани на дискот се приоритетни пред поставките на екранот за поставување. Затоа, некои од функциите може да не се изведат.

**1 Притиснете HOME.**

На телевизискиот екран се појавува почетното мени.

**2 Притиснете  $\leftarrow/\rightarrow$  за да изберете  [Setup] (Поставување).****3 Притиснете  $\uparrow/\downarrow$  за да изберете икона на категоријата за поставување, потоа притиснете .**

| Икона   | Објаснување  |
|---|--|
|    | <b>[Remote Control Setting Guide] (Упатство за поставка на далечинскиот управувач) (страница 60)</b><br>Ги прави поставките за далечинскиот управувач за управување со ТВ или со другата опрема. |
|  | <b>[Network Update] (Мрежно ажурирање) (страница 60)</b><br>Го ажурира софтверот на системот.  |
|  | <b>[Screen Settings] (Поставки на екранот) (страница 61)</b><br>Ги прави поставките на екранот според типот телевизор.   |

| Икона  | Објаснување  |
|--|--|
|             | <b>[Audio Settings] (Аудио поставки) (страница 63)</b><br>Ги прави аудио поставките според типот приклучоци за поврзување.   |
|             | <b>[BD/DVD Viewing Settings] (Поставки за гледање BD/DVD) (страница 65)</b><br>Права детални поставки за BD/DVD репродуцирање.   |
|             | <b>[Parental Control Settings] (Поставки за родителска контрола) (страница 66)</b><br>Права детални поставки за функцијата Родителска контрола.                              |
|             | <b>[Music Settings] (Поставки за музика) (страница 66)</b><br>Права детални поставки за Super Audio CD репродуцирање.  |
|             | <b>[System Settings] (Системски поставки) (страница 67)</b><br>Ги прави поставките поврзани со системот.   |
|             | <b>[External Input Settings] (Поставки за надворешни влезови) (страница 69)</b><br>Ја поставува поставката за прескокнување на влез за секој надворешен влез.                |
|             | <b>[Network Settings] (Мрежни поставки) (страница 69)</b><br>Права детални поставки за интернет и мрежа.   |
| <br>1-2-3 | <b>[Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки) (страница 70)</b><br>Изведува [Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки) за да ги направи основните мрежни поставки. |
|           | <b>[Resetting] (Ресетирање) (страница 71)</b><br>Го ресетира системот на фабричките поставки.  |

## ? [Remote Control Setting Guide] (Упатство за поставка на далечинскиот управувач)

### ■ [Preset Mode] (Претходно поставен режим)

Може да го смените претходно поставениот код на далечинскиот управувач за контролирање на опрема што не е на Sony. За детали, видете „Менување на претходно поставениот код на далечинскиот управувач (Претходно поставен режим)“ (страница 54).

## ↻ [Network Update] (Мрежно ажурирање)

Со ажурирање на софтверот со најновата верзија можете да ги искористите најновите функции. За информации околу функциите на ажурирањето, осврнете се на следната веб-локација:

За потрошувачите во Европа и Русија:  
<http://support.sony-europe.com/>

За потрошувачите во други земји/региони:  
<http://www.sony-asia.com/section/support>

За време на ажурирање на софтверот, „UPDATE“ се појавува на екранот на горниот панел. Откако ажурирањето ќе заврши, главниот уред автоматски се исклучува.

Додека трае операцијата за ажурирање, не вклучувајте и не исклучувајте го главниот уред и не ракувајте со него или со телевизорот. Почекајте ажурирањето на софтверот да заврши.

---

## [Screen Settings] (Поставки на екранот)

---

### ■ [3D Output Setting]

[Auto] (Автоматски): Нормално изберете го ова.

[Off] (Исклучено): Изберете го ова за да се прикажува целата содржина во 2D.

#### **Забелешка**

3D видео од приклучоците за HDMI (IN 1) или HDMI (IN 2) е излез без разлика на оваа поставка.

---

### ■ [TV Screen Size Setting for 3D]

#### (Поставка за големина на екранот во 3D)

Ја поставува големината на екранот на телевизор што е компатибилен со 3D.

#### **Забелешка**

Оваа поставка не работи за 3D видео од приклучоците HDMI (IN 1) или HDMI (IN 2).

---

### ■ [TV Type] (Тип на телевизор)

[16:9]: Изберете го ова кога се поврзвате со телевизор со голем екран или со телевизор со функција на широк режим.

[4:3]: Изберете го ова кога се поврзвате со телевизор со екран 4:3 без функција на широк режим.

---

### ■ [Screen Format] (Формат на екран)

[Full] (Целосен): Изберете го ова кога се поврзвате со телевизор со функција на широк режим. Прикажува слика на екран 4:3 во пропорција на приказ 16:9 дури и на телевизор со голем екран.

[Normal] (Нормален): Ја менува големината на сликата за да соодветствува со големината на екранот со пропорција на приказ на оригиналната слика.

---

### ■ [DVD Aspect Ratio]

[Letter Box] (Хоризонтални ленти):

Прикажува широка слика со црни ленти на врвот и на дното.



[Pan & Scan] (Вертикални ленти):

Прикажува слика во полна големина на целиот екран, со скратени страни.



---

### ■ [Cinema Conversion Mode]

#### (Режим на видеоконверзија)

[Auto] (Автоматски): Нормално изберете го ова. Главниот дел автоматски открива дали материјалот е видео или филмска содржина и се менува на соодветниот метод на конверзија.

[Video] (Видео): Методот на конверзија кој соодветствува на материјалот според видео содржина секогаш ќе се избира без разлика на материјалот.

---

### ■ [Output Video Resolution]

[Auto] (Автоматски): Емитува видео сигнал во согласност со резолуцијата на телевизорот или поврзаната опрема. [Original Resolution] (Оригинална резолуција): Емитува видео сигнал во согласност со снимената резолуција на дискот. (Кога резолуцијата е помала од стандардната резолуција, се зголемува до стандардна резолуција.) [480i/576i]\*, [480p/576p]\*, [720p], [1080i], [1080p]: Емитува видео сигнал во согласност со избраната поставка за резолуција.

\* Ако системот на бои на дискот е NTSC, резолуцијата на видео сигналите може да се претвори само во [480i] и [480p].

---

### ■ [BD-ROM 24p Output] (Излез за BD-ROM 24p)

[Auto] (Автоматски): Емитува 24p видео сигнали само кога ќе поврзете телевизор што е компатибилен со 1080/24p преку поврзување со HDMI и [Output Video Resolution] (Резолуција на излезно видео) е поставено на [Auto] (Автоматски) или [1080p]. [On] (Вклучено): Изберете го ова кога телевизорот е компатибилен со видео сигнали 1080/24p. [Off] (Исклучено): Изберете го ова кога телевизорот не е компатибилен со видео сигнали 1080/24p.

---

### ■ [DVD-ROM 24p Output] (Излез за DVD-ROM 24p)

[Auto] (Автоматски): Емитува 24p видео сигнали само кога ќе поврзете телевизор што е компатибилен со 1080/24p преку поврзување со HDMI и [Output Video Resolution] (Резолуција на излезно видео) е поставено на [Auto] (Автоматски) или [1080p]. [Off] (Исклучено): Изберете го ова кога телевизорот не е компатибилен со видео сигнали 1080/24p.

---

### ■ [4K Output] (Излез за 4K)

[Auto1] (Автоматски 1): Емитува 2K (1920 × 1080) видео-сигнали за време на репродукција на видео и 4K видео-сигнали за време на репродукција на фотографија кога ќе се поврзе со опрема на Sony компатибилна со 4K. Емитува 4K видео-сигнали за време на репродукција на видео-содржина со 24p во BD/DVD ROM или за време на репродукција на фотографија кога ќе се поврзе со опрема што не е на Sony и не е компатибилна со 4K. Оваа поставка не работи за репродукција на 3D видео слика. [Auto2] (Автоматски 2): Автоматски емитува 4K/24p видео сигнали кога ќе поврзете опрема што е компатибилна со 4K/24p и ги наместите соодветните поставки во [BD-ROM 24p Output] (Излез за BD-ROM 24p) и [DVD-ROM 24p Output] (Излез за DVD-ROM 24p). Емитува и слики и фотографии во 4K/24p кога репродуцирате датотеки со фотографии во 2D. [Off] (Исклучено): Ја исклучува функцијата.

#### **Забелешка**

Ако не се открие опремата на Sony кога ќе се избере [Auto1] (Автоматски 1), поставката ќе го има истиот ефект како и [Auto2] (Автоматски 2).

### ■ [YCbCr/RGB (HDMI)] [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto] (Автоматски): Автоматски го открива типот надворешната опрема и се менува на соодветните поставки за боја.

[YCbCr (4:2:2)]: Емитува видео сигнали YCbCr 4:2:2.

[YCbCr (4:4:4)]: Емитува видео сигнали YCbCr 4:4:4.

[RGB] (RGB): Изберете го ова кога се поврзувате со опрема со приклучок DVI што е во согласност со HDCP.

### ■ [HDMI Deep Colour Output] (HDMI-темелен приказ на бои)

[Auto] (Автоматски): Нормално изберете го ова.

[16bit], [12bit], [10bit] (16bit), (12bit), (10bit): Емитува видеосигнали 16bit/12bit/10bit кога

поврзаниот телевизор е компатибилен со Deep Colour.

[Off] (Исклучено): Изберете го ова кога сликата е нестабилна или бојата изгледа неприродно.

### ■ [SBM] (Супер мапирање битови)

[On] (Вклучено): Ја измазнува градацијата за видеосигналите од приклучокот HDMI (OUT).

[Off] (Исклучено): Изберете го ова кога има нестабилни видео сигнали или неприродна боја.

### ■ [Pause Mode] (Пауза) (само за BD/DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)

[Auto] (Автоматски): Сликата, вклучувајќи ги објектите кои се движат динамички, се прикажува без треперење. Нормално изберете ја оваа положба.

[Frame] (Кадар): Сликата, вклучувајќи ги објектите кои не се движат динамички, се прикажува со висока резолуција.

## [Audio Settings] (Аудио поставки)

### ■ [BD Audio MIX Setting] (Поставка за мешано аудио на BD)

[On] (Вклучено): Го емитува аудиото добиено со мешање на интерактивното аудио и секундарното аудио во примарното аудио.

[Off] (Исклучено): Го емитува само примарното аудио.

### ■ [Audio DRC] (Аудио DRC)

Може да го компресирате динамичкиот опсег на звучниот запис.

[Auto] (Автоматски): Репродуцира според динамичкиот опсег дефиниран со дискот (BD-ROM само).

[On] (Вклучено): Системот го репродуцира звучниот запис со динамичкиот опсег што го замислил инженерот којшто снимал.

[Off] (Исклучено): Без компресија на динамички опсег.

---

### ■ [Attenuate - AUDIO] (Намалено - АУДИО)

Може да се појави дисторзија кога слушате на опрема што е поврзана на приклучоците AUDIO (AUDIO IN L/R). Може да ја спречите дисторзијата со намалување на влезното ниво на главниот уред.

[On] (Вклучено): Го намалува влезното ниво. Излезното ниво ќе се намали со оваа поставка.

[Off] (Исклучено): Нормално влезно ниво.

---

### ■ [Audio Output] (Аудио излез)

Може да изберете метод за излез каде што ќе се емитува аудио сигналот.

[Speaker] (Звучник): Емитува повеќеканален звук само од звучниците на системот.

[Speaker + HDMI] (Звучник + HDMI): Емитува повеќеканален звук само од звучниците на системот и двоканални линеарни PCM-сигнали од приклучокот HDMI (OUT).

[HDMI] (HDMI): Емитува звук само од приклучокот HDMI (OUT). Форматот на звукот зависи од поврзаната опрема.

#### **Забелешка**

- Кога [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) е поставена на [On] (Вклучено) (страница 67), [Audio Output] (Аудио излез) автоматски се поставува на [Speaker + HDMI] (Звучник + HDMI) и оваа поставка не може да се смени.
- (Само за моделите за Европа) Аудио сигналот не се емитуваат од приклучокот HDMI (OUT) кога [Audio Output] (Аудио излезот) е поставен на [Speaker + HDMI] (Звучник + HDMI) и [HDMI1 Audio Input Mode] (HDMI1 Аудио влезниот режим) (страница 67) е поставен на [TV] (ТВ).
- Кога [Audio Output] (Аудио излез) е поставен на [HDMI], форматот на излезниот сигнал од функцијата „TV“ е двоканален линеарен PCM.

---

### ■ [Sound Effect] (Звучен ефект)

Може да ги вклучите или исклучите звучните ефекти на системот (поставка SOUND MODE, (страница 30)).

Може да изберете [Dolby Pro Logic] (Dolby Pro Logic), [DTS Neo:6 Cinema] (DTS Neo:6 кино) или [DTS Neo:6 Music] (DTS Neo:6 музика) за да симулирате звук во опкружување за двоканален извор.

[Sound Mode On] (Вклучен режим за звук): Го овозможува ефектот за звук во опкружување во звучниот режим (страница 30) и фудбалскиот режим (страница 32).

[Dolby Pro Logic] (Dolby Pro Logic): Системот симулира звук во опкружување од двоканалните извори и емитува звук од сите звучници. (5.1-канални) (декодирање со Dolby Pro Logic).

[DTS Neo:6 Cinema] (DTS Neo:6 кино)/ [DTS Neo:6 Music] (DTS Neo:6 музика): Системот симулира звук во опкружување од двоканалните извори и произведува повеќеканален звук (декодирање во режимот DTS Neo:6 Cinema/DTS Neo:6 Music)

[2ch Stereo] (Двоканално стерео): Овој систем го емитува звукот само од предните леви/десни звучници и сабвуферот. Повеќеканалните формати за опкружувачки звук се намалени на два канали. [Off] (Исклучено): Звучните ефекти се оневозможени. Може да го слушате звукот како што е снимен.

---

### ■ [Speaker Settings] (Поставки за звучниците)

Поставете ги звучниците за да постигнете најдобар можен опкружувачки звук. За детали, видете „Поставување за звучниците“ (страница 50).



### ■ [Auto Calibration] (Автоматска калибрација)

Може да ги калибрирате автоматски соодветните поставки. За детали, видете „Автоматска калибрација на соодветните поставки за звучниците“ (страница 49).

### ■ [Bluetooth AUDIO - AAC] (Bluetooth AUDIO - AAC)

Можете да вклучите или исклучите AAC-аудио.

[On] (Вклучено): AAC-аудио ако уредот со *Bluetooth* поддржува AAC.  
[Off] (Исклучено): SBC-аудио.

#### Забелешка

Можете да уживате во висококвалитетен звук ако AAC е вклучено. Ако не можете да слушате AAC-звук од уредот, изберете [Off] (Исклучено).

## [BD/DVD Viewing Settings] (Поставки за гледање BD/DVD)

### ■ [BD/DVD Menu Language] (Јазик за мениото за BD/DVD)

Може да го изберете зададениот јазик за мениото за BD-ROM или DVD VIDEO. Кога ќе изберете [Select Language Code] (Избери код на јазик), се појавува приказот за внесување на кодот на јазикот. Внесете го кодот за вашиот јазик осврнувајќи се на „Список со кодови на јазици“ (страница 88).

### ■ [Audio Language] (Јазик за аудио)

Може да го изберете зададениот јазик за запис за BD-ROM или DVD VIDEO. Кога ќе изберете [Original] (Оригинален) се избира јазикот на којшто во дискот му е даден приоритет.

Кога ќе изберете [Select Language Code] (Избери код на јазик), се појавува приказот за внесување на кодот на јазикот. Внесете го кодот за вашиот јазик осврнувајќи се на „Список со кодови на јазици“ (страница 88).

### ■ [Subtitle Language] (Јазик за превод)

Може да го изберете зададениот јазик за превод за BD-ROM или DVD VIDEO. Кога ќе изберете [Select Language Code] (Избери код на јазик), се појавува приказот за внесување на кодот на јазикот. Внесете го кодот за вашиот јазик осврнувајќи се на „Список со кодови на јазици“ (страница 88).


### ■ [BD Hybrid Disc Playback Layer] (Слој на репродуцирање на BD-хибриден диск)

[BD]: Репродуцира BD-слој.  
[DVD/CD]: Репродуцира DVD или CD-слој.

### ■ [BD Internet Connection] (BD-врска преку интернет)

[Allow] (Дозволи): Нормално изберете го ова.  
[Do not allow] (Не дозволувај): Забранува поврзување на интернет.

---



## [Parental Control Settings] (Поставки за родителска контрола)

---

### ■ [Password] (Лозинка)

Поставете или променете ја лозинката за функцијата „Родителска контрола“. Лозинката во дозволува да поставите ограничување на BD-ROM, DVD VIDEO или на интернет видео репродукција. Ако е потребно, можете да направите разлика меѓу нивоата на ограничување за BD-ROM и DVD VIDEO.

---

### ■ [Parental Control Area Code] (Код на областа за родителска контрола)

Репродуцирањето на некои BD-ROM или DVD VIDEO може да се ограничи според географската област. Сцените може да се блокираат или заменат со други сцени. Следете ги упатствата на екранот и внесете ја вашата лозинка со четири цифри.

---

### ■ [BD Parental Control] (Родителска контрола за BD)/[DVD Parental Control] (Родителска контрола за DVD)/[Internet Video Parental Control] (Родителска контрола за видео преку интернет)

Со поставување на родителската контрола, сцените може да се блокираат или да се заменат со други сцени. Следете ги упатствата на екранот и внесете ја вашата лозинка со четири цифри.

---

### ■ [Internet Video Unrated] (Непроценето интернет видео)

[Allow] (Дозволи): Го дозволува репродуцирањето на непроценети интернет видеа.

[Block] (Блокирај): Ја блокира репродукцијата на нерангирани видеа преку интернет.

---

---



## [Music Settings] (Поставки за музика)

---

### ■ [Super Audio CD Playback Layer] (Слој на репродукција на ЦД со супераудио)

[Super Audio CD] (CD со супераудио): Го репродуцира Super Audio CD слојот.  
[CD] (CD): Го репродуцира CD слојот.

---

### ■ [Super Audio CD Playback Channels] (Канали на репродукција на ЦД со супераудио)

[DSD 2ch] (DSD двоканален):  
Ја репродуцира 2-каналната област.  
[DSD Multi] (Повеќеканално DSD):  
Ја репродуцира повеќеканалната област.

## [System Settings] (Системски поставки)

### ■ [OSD Language] (Јазик за приказ на екранот)

Може да го изберете саканиот јазик за приказ на екранот на системот.

### ■ [Wireless Sound Connection] (Безжична врска на звук)

Можете да направите понатамошни поставки за безжичниот систем. За детали, видете „Понатамошни поставки за безжичниот систем“ (страница 57). Исто така, можете да го проверите статусот на безжичниот пренос. Кога безжичното емитување е активирано, се појавува [OK] (Во ред) десно од [Status] (Статусот).

### ■ [Main Unit illumination] (Осветлување на главниот уред)

[On] (Вклучено): Екранот на горниот панел е секогаш вклучен, индикаторот на копчињата на допир секогаш е осветлен и осветлувањето на LED-индикаторот е најсилно.

[Auto] (Автоматски): Екранот на горниот панел и индикаторот на копчињата на допир се исклучени и осветлувањето на LED-индикаторот е намалено автоматски ако не ракувате со системот во текот на 10 секунди.

#### Забелешка

Кога ќе се избере [Auto] (Автоматски), се осветлува само почето ► за време на репродукцијата.

### ■ [HDMI Settings] (Поставки за HDMI)

[Control for HDMI] (Контрола за HDMI) [On] (Вклучено): Ја вклучува функцијата [Control for HDMI] (Контрола за HDMI). Може взаемно да управувате со опремата што е поврзана преку кабел за HDMI.

[Off] (Исклучено): Исклучено.

#### Забелешка

(Само за моделите за Европа)  
Кога ќе го поставите [Quick Start Mode] (Режим за брз почеток) на [On] (Вклучено), [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) е автоматски поставена на [Off] (Исклучено).

[Audio Return Channel] (Канал за враќање на аудиото)  
Оваа функција е достапна кога ќе го поврзете системот во приклучок HDMI IN на телевизорот што е компатибилен со функцијата ARC и [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) е поставено на [On] (Вклучено).

[Auto] (Автоматски): Системот може автоматски да го прима дигиталниот аудио сигнал на телевизорот преку кабел за HDMI.

[Off] (Исклучено): Исклучено.

[HDMI1 Audio Input Mode] (HDMI1 Аудио влезен режим) (само за моделите за Европа)

Можете да го изберете аудио влезот на опремата којашто е поврзана со HDMI (IN 1) приклучокот.

[HDMI1] (HDMI1): Звукот на опремата којашто е поврзана со HDMI (IN 1) приклучокот е влез од HDMI (IN 1) приклучокот.

[TV] (ТВ): Звукот на опремата којашто е поврзана со приклучокот HDMI (IN 1) е влез од приклучокот TV (DIGITAL IN OPTICAL).

---

### ■ [Quick Start Mode] (Режим за брз почеток)

[On] (Вклучено): Го скратува времето на вклучување од режимот на подготвеност. Можете брзо да ракувате со системот откако ќе го вклучите.

[Off] (Исклучено): Стандардната поставка.

#### Забелешка

(Само за моделите за Европа)

Пред да го поставите [Quick Start Mode] (Режимот за брз почеток) на [On] (Вклучено), треба да ги поставите [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) и [Remote Start] (Далечински почеток) на [Off] (Исклучено). Кога ќе го поставите [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) или [Remote Start] (Далечински почеток) на [On] (Вклучено), [Quick Start Mode] (Режим за брз почеток) е автоматски поставен на [Off] (Исклучено).

---

### ■ [Power Save Drive] (Погон за зачувување енергија)

[On] (Вклучено): Ја намалува потрошувачката на ел. енергија кога нивото за јачина на тонот е ниско.

[Off] (Исклучено): Нормален статус. Системот може да произведува јачина на звукот.

---

### ■ [Auto Standby] (Автоматски подготвено)

[On] (Вклучено): Ја вклучува функцијата [Auto Standby] (Автоматски подготвено). Кога не управувате со системот околу 30 минути, системот автоматски влегува во режим подготвено.

[Off] (Исклучено): Исклучено.

---

### ■ [Auto Display] (Автоматски приказ)

[On] (Вклучено): Автоматски прикажува информација на екранот кога ги менувате насловите за гледање, режимите на сликата, аудио сигналите итн.

[Off] (Исклучено): Прикажува информации само кога ќе притиснете DISPLAY.

---

### ■ [Screen Saver] (Заштитник на екранот)

[On] (Вклучено): Ја вклучува функцијата заштитник на екранот.

[Off] (Исклучено): Исклучено.

---

### ■ [Software Update Notification] (Известување за ажурирање на софтверот)

[On] (Вклучено): Го поставува системот да ве информира за најновата верзија на софтверот (страница 60).

[Off] (Исклучено): Исклучено.

---

### ■ [Gracenote Settings] (Поставки на Gracenote)

[Auto] (Автоматски): Автоматски ги презема информациите за дискот кога ќе го прекинете репродуцирањето на дискот. За преземање, системот мора да биде поврзан со мрежата.

[Manual] (Рачно): Ги презема информациите за дискот кога е означено [Video Search]

(Пребарување на видео) или [Music Search] (Пребарување на музика).

---

## ■ [System Information] (Информации за системот)

Може да ги прикажете информациите за верзијата на софтверот на компјутерот и MAC-адресата.

---

## ■ [Software License Information] (Информации за лиценцата на софтверот)

Може да прикажете информации за лиценцата на софтверот.

---

## [External Input Settings] (Поставки за надворешни влезови)

Поставката за прескокнување е погодна особина што ви овозможува да ги прескокнете неискористените надворешни влезови при избор на функција.

---

## ■ [HDMI1] (HDMI1)/[HDMI2] (HDMI2)/[TV] (ТВ)/[Bluetooth AUDIO] (Bluetooth АУДИО)/[AUDIO] (АУДИО)

[Do not skip] (Не прескокнувај):

Системот не ја прескокнува избраната функција кога ја избирате преку FUNCTION.

[Skip] (Прескокни): Системот ја прескокнува избраната функција кога ја избирате преку FUNCTION.

---

## [Network Settings] (Мрежни поставки)

---

### ■ [Internet Settings] (Интернет-поставки)

Однапред поврзете го системот со мрежата. За детали, видете „Чекор 3: Подготовка за мрежно поврзување“ (страница 25).

[Wired Setup] (Жичено поставување): Изберете го ова кога поврзувате широкопојасен рутер користејќи LAN-кабел.

[Wireless Setup(built-in)] (Безжични поставки (вградени)): Изберете го ова кога користите вграден безжичен LAN во системот за поврзување со безжичната мрежа.

#### Совет

За повеќе детали, посетете ја следната веб-локација и погледнете ги најчесто поставуваните прашања -ЧПП):

За потрошувачите во Европа и Русија:  
<http://support.sony-europe.com/>

За потрошувачите во други земји/региони:  
<http://www.sony-asia.com/section/support>

---

### ■ [Network Connection Status] (Статус на мрежното поврзување)

Го прикажува тековниот статус на мрежната врска.

---

### ■ [Network Connection Diagnostics] (Дијагностика на мрежната врска)

Можете да направите мрежна дијагностика за да проверите дали поврзувањето на мрежата е направено правилно.

---

---

### ■ [Connection Server Settings] (Поставки за серверот за поврзување)

Поставува дали да се прикаже поврзаниот DLNA-сервер.

---

### ■ [Renderer Set-up] (Поставки на изведувач)

[Automatic Access Permission] (Дозвола за автоматски пристап): Поставува дали да се дозволи автоматски пристап од ново откриен DLNA-контролор.  
[Smart Select] (Паметен избор): Овозможува DLNA-контролор на Sony да го најде системот како целна опрема за да го управува преку инфрацрвени зраци. Може да ја вклучите или исклучите оваа функција.  
[Renderer Name] (Име на изведувачот): Го прикажува името на системот како наведено на други DLNA-уреди во мрежата.

---

### ■ [Renderer Access Control] (Контрола за пристап на изведувач)

Поставува дали да се прифатат командите од DLNA-контролори.

---

### ■ [PARTY Auto Start] (Автоматско вклучување PARTY)

[On] (Вклучено): Започнува PARTY или се придружува кон постојна PARTY на барање на мрежниот уред компатибилен со функцијата PARTY STREAMING.  
[Off] (Исклучено): Исклучено.

---

### ■ [Registered Remote Devices] (Регистрирани далечински уреди)

Прикажува список со регистрирани далечински уреди.

---

### ■ [Remote Start] (Далечински почеток)

[On] (Вклучено): Ви овозможува да го вклучите системот со уред што е поврзан преку мрежа кога системот е во режим на подготвеност.  
[Off] (Исклучено): Системот не може да се вклучи со уред поврзан преку мрежа.

#### Забелешка

(Само за моделите за Европа)  
Кога ќе го поставите [Quick Start Mode] (Режим за брз почеток) на [On] (Вклучено), [Remote Start] (Далечински почеток) е автоматски поставен на [Off] (Исклучено).

---

## [Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки)

Изведувач [Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки) за да ги направи основните мрежни поставки. Следете ги упатствата на екранот.

## [Resetting] (Ресетирање)

### ■ [Reset to Factory Default Settings] (Ресетирај на фабрички стандардни поставки)

Можете да ги ресетирате системските поставки на стандардните фабрички вредности со избирање на групата поставки. Сите поставки во групата ќе бидат ресетирани.

### ■ [Initialise Personal Information] (Постави лични информации)

Можете да ги избришете вашите лични информации складирани во системот.

## Дополнителни информации

## Мерки за претпазливост

### За безбедност

- Ако цврст објект или течност падне во кутијата, исклучете го системот и нека го провери квалификувано лице пред да го користите пак.
- Не допирајте го кабелот за напојување со наизменична струја (ел. енергија) со мокри раце. Тоа може да предизвика електричен удар.

### За изворите за напојување со ел. енергија

Ако не планирате подолго време да го користите системот, осигурете се дека сте го исклучиле системот од ѕидниот штекер. Фатете го самиот приклучок, никогаш не влечете го кабелот за да го исклучите кабелот за напојување со наизменична струја.

### За поставувањето

- Поставете го системот на локација со соодветна вентилација за да спречите зголемување на топлина во системот.
- Иако системот се загрева за време на работата, ова не претставува дефект. Ако постојано многу го користите системот, температурата на кутијата на врвот, од страните и на дното значително се зголемува. За да не се изгорите, не ја допирајте кутијата.
- Не поставувајте го системот на мека површина (килим, ќебиња итн.) бидејќи тоа може да ги блокира отворите за вентилација.
- Не го инсталирајте системот во близина на топлотни извори, како што се радијатори, воздушни канали или на место кое е на директна сончева светлина, прекумерна прашина, механички вибрации или шок.

- Не го монтирајте системот во навалена позиција. Тој е дизајниран за да работи само во хоризонтална положба.
- Држете ги системот и дисковите подалеку од компоненти со силни магнети, како што се микробранови печки или големи звучници.
- Не поставувајте тешки објекти врз системот.
- Не поставувајте метални објекти пред предниот панел. Тоа може да го ограничи приемот на радиобранови.
- Не поставувајте го системот на места каде што се користи медицинска опрема. Може да предизвика дефект на медицинската опрема.
- Ако користите пејсмејкер или друг медицински уред, консултирајте се со вашиот лекар или производителот на медицинскиот уред пред да ја користите функцијата безжичен LAN.

## За работата

Ако системот се внесува директно од ладна во топла локација или се поставува во многу влажна соба, влагата може да кондензира на леќите во главниот дел. Ако се случи ова, системот нема работи правилно. Во тој случај, отстранете го дискот и системот оставете го вклучен околу половина час сè додека влагата не испари.

## За прилагодување на јачината на звукот

Не зголемувајте ја јачината на звукот додека слушате делови со многу мал капацитет или без аудио сигнали. Ако го направите тоа, звучниците може да се оштетат кога одеднаш ќе се пушти дел со максимално ниво.

## За чистење

Чистете ја кутијата, плочата и контролите со мек материјал малку натопен со слаб раствор на детергент. Не користете каков било вид абразивно перниче, прашок за чистење или растворувач, како алкохол или бензин.

## За дисковите за чистење, чистачите на дискови/леќи

Не користете дискови за чистење или чистачи за дискови/леќи (вклучувајќи влажни или видови на спреј). Тие може да предизвикаат дефект на уредот.

## За заменување на делови

Во случај овој систем да се поправа, поправените делови може да се задржат за повторна употреба или за рециклирање.

## За бојата на телевизорот

Ако звучниците предизвикаат неправилности во бојата на екранот на телевизорот, исклучете го телевизорот и потоа вклучете го по 15 до 30 минути. Ако неправилноста на бојата е истрајна, поставете ги звучниците подалеку од телевизорот.

### ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА

Внимание: Овој систем може бесконечно да задржи видео слика на пауза или слика на екранот на телевизорот. Ако видео сликата на пауза или сликата на екранот ја оставите прикажана на телевизорот подолг временски период, ризикувате трајно оштетување на телевизорскиот екран. Телевизорите со панел со плазма екран и проектните телевизии се посебно подложни на ова.

## За поместување на системот

Пред да го поместите системот, обезбедете да нема вметнат диск и исклучете го кабелот за напојување со наизменична струја (довод на струја) од сидниот штекер (за струја).



## За комуникација преку Bluetooth

- Уредите со *Bluetooth* треба да се користат на околу 10 метри (непречено растојание) еден од друг. Ефективниот опсег за комуникација може да стане пократок под следните услови.
  - Кога некоја личност, метален објект, сид или друга пречка се наоѓа помеѓу уредите со поврзување преку *Bluetooth*
  - Локации каде што е инсталиран безжичен LAN
  - Околу микробранови печки што се користат
  - Локации каде што може да се појават други електромагнетни бранови
- Уредите со *Bluetooth* и безжичен LAN (IEEE 802.11b/g) го користат истиот фреквентен појас (2,4 GHz). Кога го користите уредот со *Bluetooth* во близина на уред што ја има способноста за безжичен LAN, може да се појави електромагнетна пречка. Ова може да резултира со послаби стапки на пренос на податоци, шум и неможност за поврзување. Ако ова се случи, пробајте да го решите проблемот на следните начини:
  - Користете го главниот уред барем 10 метри подалеку од уредот со безжичен LAN.
  - Исклучете го напојувањето на опремата за безжичен LAN кога го користите уредот со *Bluetooth* на растојание од 10 метри.
  - Монтирајте ги главниот уред и уредот со *Bluetooth* колку што е можно поблиску еден до друг.
- Емитирањето радиобранови од главниот уред може да предизвика пречки во работата на некои медицински уреди. Бидејќи пречката може да предизвика дефект, секогаш исклучете го напојувањето на главниот уред и уредот со *Bluetooth* на следните локации:
  - Во болница, воз, авион, бензинска пумпа и други места каде може да се присутни запаливи гасови
  - Во близина на автоматски врати или аларми за пожар
- Главниот уред поддржува функции за безбедност што се во согласност со спецификациите на *Bluetooth* за да гарантира безбедно поврзување за време на комуникацијата со користење на технологијата *Bluetooth*. Сепак, оваа безбедност може да не е доволна во зависност од поставките и други фактори. Затоа секогаш бидете внимателни кога изведувате комуникација со користење на технологијата *Bluetooth*.
- Sony не е одговорен на никој начин за штетите и другите загуби што настанале како резултат на протекување информации за време на комуникација со користење на технологијата *Bluetooth*.
- Комуникацијата преку *Bluetooth* не е неопходно гарантирана за сите уреди со *Bluetooth* што го имаат истиот профил како главниот уред.
- Уредите со *Bluetooth* што се поврзани со главниот уред мора да се во согласност со спецификациите на *Bluetooth* пропишани со Bluetooth SIG, Inc. и мора да се потврдени дека соодвествуваат. Сепак, дури и кога уредот е во согласност со спецификациите на *Bluetooth*, може да постојат случаи каде што карактеристиките или спецификациите на уредот со *Bluetooth* го прават поврзувањето невозможно или може да резултира со други начини на контрола, приказ или ракување.

- Може да се појави шум или аудиоот може да е исечено во зависност од уредот со Bluetooth што е поврзан со главниот уред, средината за комуникација или условите на опкружувањето.

Ако имате какви било прашања или проблеми во врска со системот, консултирајте се со најблискиот продавач на Sony.

## Забелешки за дисковите

### За ракување со дисковите

- За да го одржите дискот чист, држете го дискот за неговите краеве. Не допирајте ја површината.
- Не лепете хартија или леплива лента на дискот.



- Не изложувајте го дискот на директна сончева светлина или на топлотни извори како што се каналите за топол воздух или не оставајте го во автомобил паркиран на директна сончева светлина бидејќи температурата во автомобилот може значително да се зголеми.
- По репродуцирањето, ставете го дискот во неговото пакување.

## За чистење

- Пред репродуцирање, исчистете го дискот со материјал за чистење. Бришете го дискот од центарот кон надвор.



- Не користете растворовачи како што е бензин, разредувач, комерцијално достапни средства за чистење или антистатичен спреј наменет за винил LP.

Овој систем може да репродуцира само стандарден кружен диск. Користењето на дискови коишто не се ниту стандардни ниту кружни (пр. во форма на картичка, срце или ѕвезда) може да предизвика дефект.

Не користете диск кој има прикачен комерцијално достапен додаток, како што е етикета или прстен.

## Решавање проблеми

Ако искусите некои од следните тешкотии додека го користите системот, користете го ова упатство за решавање проблеми за да ви помогне да го решите проблемот пред да побарате поправки. Консултирајте се со најблискиот продавач на Sony ако кој било проблем опстојува.

Во случај на проблем со функцијата за безжичен звук, продавачот на Sony нека го провери целиот систем (главен дел и засилувач на опкружувачки звук).

## Општо



### Напојувањето не се вклучува.

- Проверете дали кабелот за наизменична струја (напојување со струја) е безбедно поврзан.

### Далечинскиот управувач не функционира.

- Растојанието помеѓу далечинскиот управувач и главниот уред е премногу големо.
- Батериите во далечинскиот управувач се слаби.

### Капакот на дискот не се отвора и не можете да го извадите дискот дури и откако ќе притиснете .

- Обидете се со следното:
- 1 Допрете и задржете  и  на главниот уред подолго од 5 секунди за да го отворите капакот на дискот.
  - 2 Извадете го дискот.
  - 3 Исклучете го кабелот за напојување со наизменична струја (ел. енергија) од ѕидниот штекер (ел. енергија), потоа поврзете го повторно по неколку минути.

### Системот не работи нормално.


- Исклучете го кабелот за напојување со наизменична струја (ел. енергија) од ѕидниот штекер (ел. енергија), потоа поврзете го повторно по неколку минути.

## Пораки

На телевизискиот екран се појавува [A new software version is available. Please go to the „Setup“ section of the menu and select „Network Update“ to perform the update.] (Достапна е нова верзија за софтверот. Одете до делот „Setup“ (Поставки) на мениот и изберете „Network Update“ (Мрежно ажурирање) за да го изведете ажурирањето).

- Видете [Network Update] (Мрежно ажурирање) (страница 60) за да го ажурирате системот со најновата верзија на софтверот.

„PRTECT“, „PUSH“ и „POWER“ наизменично се појавуваат на екранот на горниот панел.

- Притиснете  за да го исклучите системот и проверете ги следните делови откако „STBY“ ќе исчезне.
- Дали каблите за звучниците + и – имаат краток спој?
  - Дали ги користите само дадените звучници?
  - Дали нешто ги блокира отворите за вентилацијата на системот?
  - Откако ќе ги проверите горепосочените ставки и ќе ги решите проблемите, вклучете го системот. Ако проблемот не може да го најдете дури и откако ќе ги проверите сите делови наведени горе, консултирајте се со најблискиот продавач на Sony.

„LOCKED“ се појавува на екранот на горниот панел.

- Поставете ја функцијата за забрана за деца на исклучено (страница 53).

„D. LOCK“ се појавува на екранот на горната плоча.

- Контактирајте го најблискиот продавач на Sony или локалниот овластен сервис за Sony.

## **„Ехххх“ (х е број) се појавува на екранот на горниот панел.**

- Контактирајте го најблискиот продавач на Sony или со локален овластен сервис за Sony и кажете им го кодот на грешката.

## **⚠ се појавува без какви било пораки на целиот телевизиски екран.**

- Контактирајте го најблискиот продавач на Sony или локалниот овластен сервис за Sony.

## **Кога ќе притиснете SOUND MODE, FOOTBALL или MUSIC EQ, на екранот на горниот панел се појавува „NOT.USE“.**

- Кога [Sound Effect] (Звучен ефект) е поставено на нешто друго освен [Sound Mode On] (Вклучен режим за звук), поставката за SOUND MODE, FOOTBALL и MUSIC EQ не може да се промени. Поставете го [Sound Effect] (Звучен ефект) во [Audio Settings] (Аудио поставки) на [Sound Mode On] (Вклучен режим за звук) (страница 64).

## **Слика**

### **Нема слика или сликата не се емитува правилно.**

- Проверете го излезниот метод на системот (страница 22).
- Допрете и задржете **▶** и VOL – на главниот уред подолго од 5 секунди за да ја ресетирате резолуцијата на видео излезот на најниска резолуција.
- За BD-ROM, проверете ја поставката [BD-ROM 24p Output] (Излез за BD-ROM 24p) во [Screen Settings] (Поставки на екранот) (страница 62).

## **Нема слика кога ќе остварите врска со HDMI-кабел.**

- Главниот уред е поврзан со влезен уред кој не е во согласност со HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Заштита на високо широкопојасна дигитална содржина) (на горниот панел не се осветлува „HDMI“) (страница 22).

## **3D сликите од HDMI (IN 1) или HDMI (IN 2) приклучокот не се појавуваат на ТВ екранот.**

- Во зависност од ТВ или видео опремата, 3D сликите може да не се појават.

## **Темната област на сликата е премногу темна/светлата област е премногу светла или неприродна.**

- Поставете [Picture Quality Mode] (Режим за квалитет на сликата) на [Auto] (Автоматски) (зададено) (страница 43).

## **Се појавуваат пречки на сликата.**

- Исчистете го дискот.
- Ако излезот за слика од вашиот систем оди преку VCR за да стигне до телевизорот, сигналот за заштита од копирање применет на некои BD/DVD-програми може да влијае на квалитетот на сликата. Ако сè уште имате проблеми дури и откако ќе го поврзете вашиот главен дел со вашиот ТВ, обидете се да го поврзете главниот дел со другите влезни приклучоци.

## **Сликата не се прикажува на целиот ТВ-екран.**

- Проверете ја поставката [TV Type] (Тип телевизор) во [Screen Settings] (Поставки на екранот) (страница 61).
- Пропорцијата на приказот на дискот е фиксна.

## На телевизискиот екран се појавува неправилност на бојата.

- Ако звучниците се користат со ТВ или проектор базирани на CRT, монтирајте ги звучниците барем 0,3 метри од ТВ.
- Ако неправилноста на бојата е истрајна, исклучете го ТВ еднаш, потоа вклучете го по 15 до 30 минути.
- Осигурете се дека во близина на звучниците не е поставен магнетен објект (магнетна брава на држачот за телевизор, уред за здравствена нега, играчка итн.).

## Звук

### Нема звук.

- Каблите за звучниците не се правилно поврзани.
- Проверете ги поставките за звучникот (страница 50).

### Звукот Super Audio CD на опремата којашто е поврзана со HDMI (IN 1) или HDMI (IN 2) приклучокот не се емитува.

- HDMI (IN 1) и HDMI (IN 2) не прифаќаат аудио формат кој содржи заштита од копирање. Поврзете го аналогниот аудио излез на опремата со приклучоците за AUDIO (AUDIO IN L/R) на главниот уред.

### Нема звук од телевизорот преку приклучокот HDMI (OUT) кога ја користите функцијата ARC.

- Поставете [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) во [HDMI Settings] (Поставки за HDMI) под [System Settings] (Системски поставки) на [On] (Вклучено) (страница 67). Исто така, поставете [Audio Return Channel] (Канал за враќање аудио) во [HDMI Settings] (Поставки за HDMI) под [System Settings] (Системски поставки) на [Auto] (Автоматски) (страница 67).

- Проверете дали телевизорот е компатибилен со функцијата ARC.
- Проверете дали кабелот за HDMI е поврзан со приклучок на телевизорот што е компатибилен со функцијата ARC.

### Системот не го емитува звукот на телевизиските програми правилно кога е поврзан со приемник за set-top box.

- Поставете [Audio Return Channel] (Канал за враќање аудио) во [HDMI Settings] (Поставки за HDMI) под [System Settings] (Системски поставки) на [Off] (Исклучено) (страница 67).
- Проверете го поврзувањето (страница 23).

### Се слуша сериозен шум или врева.

- Поместете ја вашата аудио опрема подалеку од телевизорот.
- Исклучете го дискот.

### Звукот го губи стерео ефектот кога репродуцирате CD.

- Изберете стерео звук со притискање на AUDIO (страница 45).

### Звукот се емитува само од централниот звучник.

- Во зависност од дискот, звукот може да се емитува само од централниот звучник.



### Нема звук или само многу слаб звук се слуша од звучниците за звук во опкружување.

- Проверете ги поврзувањата на звучниците и поставките (страница 20, 50).
- Проверете ја поставката за звучен режим (страница 30).
- Во зависност од изворот, ефектот на звучниците за опкружувачки звук нема да биде забележителен.
- Поставете [Sound Mode] (Режим за звук) на [Auto] (Автоматски) (страница 30).

## Се појавува дисторзија на звукот од поврзаната опрема.

- Намалете го влезното ниво за поврзаната опрема преку поставката [Attenuate - AUDIO] (Намалено - АУДИО) (страница 64).




## Се слуша ненадејна гласна музика.


- Вклучена е вградената звучна демонстрација. Притиснете  – за да ја намалите јачината на звукот или притиснете  за да ја прекинете демонстрацијата.

## Безжичен звук

### Безжичното емитување не е активирано или од звучниците за опкружувачки звук не се емитува звук.

- Проверете го статусот на индикаторот LINK/STANDBY на засилувачот на звукот во опкружувањето.

- Се исклучува.
  - Проверете дали кабелот за напојување со наизменична струја (главен вод) на засилувачот на звукот во опкружувањето е безбедно поврзан.
  - Вклучете го засилувачот на звукот во опкружувањето со притискање  на засилувачот на звукот во опкружувањето.
- Брзо трепка зелено.
  - ① Притиснете  на засилувачот на опкружувачки звук.
  - ② Вметнете го правилно безжичниот трансивер во засилувачот на звукот во опкружувањето.
  - ③ Притиснете  на засилувачот на звукот во опкружувањето.

- Трепка црвено.
  - Притиснете  за да го исклучите засилувачот на звукот во опкружувањето и проверете ги следните делови.
    - ① Дали + и – каблите на звучникот имале спој?
    - ② Дали нешто ги блокира отворите за вентилацијата на засилувачот на звукот во опкружувањето?
  - Откако ќе ги проверите горепосочените ставки и ќе ги решите проблемите, вклучете го засилувачот на звукот во опкружувањето. Ако не можете да го најдете проблемот дури и откако ќе ги проверите сите ставки наведени горе, консултирајте се со најблискиот продавач на Sony.
- Бавно трепка зелено или портокалово или преминува во црвено.
  - Осигурете се дека безжичниот трансивер е правилно вметнат во главниот дел.
  - Поставката [Secure Link] (Безбедна врска) направете ја повторно (страница 57).
  - Емитувањето на звук е лошо. Поместете го засилувачот на звукот во опкружувањето така што индикаторот LINK/STANDBY ќе премине во зелено или портокалово.
  - Поместете го системот подалеку од другите безжични уреди.
  - Избегнете користење на други безжични уреди.
- Преминува во зелено или портокалово.
  - Проверете ги поврзувањата на звучниците и поставките.

## Се слуша врева од звучниците за опкружувачки звук или звукот од звучниците за опкружувачки звук прескокнува.

- Безжичниот пренос е нестабилен. Сменете ги поставките на [RF Channel] (RF канал) во [Wireless Sound Connection] (Безжична врска на звук) (страница 59).
- Главниот дел и засилувачот на опкружувачки звук монтирајте ги поблиску еден до друг.
- Не ги монтирајте главниот дел и засилувачот на опкружувачки звук на затворена полица, на метална полица или под маса.

## Пребарувач на станици

### Радио станиците не може да се препознаат.

- Проверете дали антената (воздушна) е правилно поврзана. Приспособете ја антената (воздушна) или ако е потребно поврзете надворешна антена (воздушна).
- Јачината на сигналот на станицата е премногу слаб (кога пребарувате со автоматско пребарување). Пребарајте рачно.

## Репродукција


### Дискот не се репродуцира.

- Кодот за областа на BD/DVD не соодветствува со системот.
- Во главниот дел има кондензирана влага и може да предизвика оштетување на леките. Отстранете го дискот и оставете го главниот уред да биде вклучен околу половина час.
- Системот не може да репродуцира снимен диск кој не е правилно финализиран (страница 82).

## Имињата на датотеките не се прикажуваат правилно.

- Системот може да прикажува само формати на знаци усогласени со ISO 8859-1. Знаците напишани во други формати може да се прикажуваат поинаку.
- Во зависност од користениот софтвер за пишување, влезните знаци може да бидат поинаку прикажани.

## Дискот не започнува со репродуцирање од почетокот.

- Избрано е продолжување со репродукцијата. Притиснете OPTIONS и изберете [Play from start] (Репродуцирај од почеток), потоа притиснете .

## Репродуцирањето не продолжува од местото на прекин, каде што последен пат сте го прекинале репродуцирањето.

- Местото на прекин може да се избрише од меморијата во зависност од дискот кога
  - ќе го отворите капакот за дискот.
  - го исклучувате USB-уредот.
  - репродуцирате друга содржина.
  - ќе го исклучите главниот дел.

## Јазикот за звучниот запис/преводот или аглите не може да се сменат.


- Обидете се со користење на BD или DVD мениот.
- Повеќејазичните записи/преводи или повеќе агли не се снимени на BD или DVD коешто се репродуцира.

## Бонус содржината или другите податоци кои се содржат во BD-ROM не може да се репродуцираат.

- Обидете се со следното:
  - ① Извадете го дискот.
  - ② Исклучете го системот.
  - ③ Отстранете го и повторно поврзете го USB-уредот (страница 34).
  - ④ Вклучете го системот.
  - ⑤ Внесете BD-ROM со BONUSVIEW/BD-LIVE.

## USB-уред

### USB-уредот не се препознава.

- Обидете се со следното:
  - ① Исклучете го системот.
  - ② Отстранете го и повторно поврзете го USB-уредот.
  - ③ Вклучете го системот.
- Осигурете се дека USB-уредот е безбедно поврзан со  портата (USB).
- Проверете дали USB-уредот или кабелот е оштетен.
- Проверете дали USB-уредот е вклучен.
- Ако USB уредот е поврзан преку USB центар, исклучете го и поврзете го USB уредот директно со главниот дел.


## BRAVIA Internet Video

### Сликата/звукот се лоши/приказот на определени програми е со загуба на детали, особено за време на брзо движење или темни сцени.

- Квалитетот на сликата/звукот може да е лош во зависност од снабдувачите на интернет содржина.

- Квалитетот на сликата/звукот може да се подобри со промена на брзината на врската. Sony препорачува брзина на врската од барем 2,5 Mbps за видео со стандардна дефиниција и 10 Mbps за видео со висока дефиниција.
- Сите видео записи не содржат звук.

### Сликата е мала.

- Притиснете  за да зумирате.

## „BRAVIA“ Sync ([Control for HDMI] (Контрола за HDMI))

### Функцијата [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) не работи („BRAVIA“ Sync).

- Проверете дали [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) е поставено на [On] (Вклучено) (страница 67).
- Ако го смените поврзувањето преку HDMI, исклучете го системот и повторно вклучете го.
- Ако снема струја, поставете ја опцијата [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) на [Off] (Исклучено), потоа поставете ја опцијата [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) на [On] (Вклучено) (страница 67).
- Проверете го следното и осврнете се на упатството за работа што се доставува со опремата.
  - Поврзаната опрема е компатибилна со функцијата [Control for HDMI] (Контрола за HDMI).
  - Поставката на поврзаната опрема за функцијата [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) е точна.



## Мрежна врска

### Системот не може да се поврзе со мрежата.

- Проверете ги мрежната врска (страница 25) и мрежните поставки (страница 69).

## Безжична LAN врска

### Можете да го поврзете компјутерот со интернет откако ќе поставите [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] (Поставки за заштитен Wi-Fi (WPS)).

- Безжичните поставки на рутерот може автоматски да се променат ако ја користите функцијата Wi-Fi заштитена поставка пред да ги приспособите поставките на рутерот. Во тој случај, соодветно сменете ги безжичните поставки на компјутерот.

### Системот не може да се поврзе со мрежата или мрежната врска не е стабилна.

- Проверете дали е вклучен рутерот за безжичен LAN.
- Проверете ги мрежната врска (страница 25) и мрежните поставки (страница 69).
- Во зависност од средината на користење, вклучувајќи го материјалот на ѕидот, условите на прием на радио бранови или пречките помеѓу системот и рутерот за безжичен LAN, можното растојание за комуникација може да биде скратено. Поместете го системот и рутерот за безжичен LAN поблиску еден до друг.

- Уредите што користат појас на фреквенција од 2,4 GHz, како што се микробранова печка, *Bluetooth* или дигитален безжичен уред, може да ја попречат комуникацијата. Поместете го главниот дел подалеку од такви уреди или таквите уреди исклучете ги.
- Поврзувањето преку безжичен LAN може да биде нестабилно во зависност од средината на користење, посебно додека ја користите функцијата *Bluetooth* на системот. Во тој случај прилагодете ја средината на користење.

### Саканиот безжичен рутер не се прикажува во списокот со безжични мрежи.

- Притиснете RETURN за да се вратите на претходниот екран и повторно обидете се со [Wireless Setup(built-in)] (Безжично поставување (вградено)). Ако саканиот безжичен рутер сè уште не е откриен, изберете [Add a new address.] (Додај нова адреса.) во списокот со мрежи, потоа изберете [Manual Registration] (Рачна регистрација) за рачно да внесете име на мрежата (SSID).

## Уред со Bluetooth

### Спарувањето не може да се направи.

- Поместете го уредот со *Bluetooth* поблиску до главниот уред.
- Спарувањето може да не е можно ако околу главниот уред се присутни други уреди со *Bluetooth*. Во тој случај, исклучете ги другите уреди со *Bluetooth*.
- Избришете го системот од уредот со *Bluetooth* и повторно изведете го спарувањето (страница 35).

## Поврзувањето не може да се направи.

- Информациите од регистрацијата на спарувањето се избришани. Повторно изведете ја операцијата на спарување (страница 35).

## Нема звук.

- Осигурете се дека системот не се наоѓа предалеку од уредот со *Bluetooth* и дека системот не прима пречки од мрежа Wi-Fi, друг безжичен уред од 2,4 GHz или микробранова печка.
- Проверете дали поврзувањето преку *Bluetooth* е направено соодветно помеѓу системот и уредот со *Bluetooth*.
- Повторно спарете ги системот и уредот со *Bluetooth*.
- Држете го системот подалеку од метални објекти и површини.
- Проверете дали е избрана функцијата „BT“.
- Прво прилагодете ја јачината на звукот на уредот со *Bluetooth*. Ако нивото на јачината на звукот е уште прениско, прилагодете го нивото на јачината на звукот на главниот уред.

## Звукот прескокнува или варира или врската е загубена.

- Главниот уред и уредот со *Bluetooth* се премногу оддалечени.
- Ако постојат пречки помеѓу главниот уред и уредот со *Bluetooth*, отстранете ги или избегнете ги пречките.
- Ако во близина постои опрема што емитува електромагнетна радијација, како безжичен LAN, друг уред со *Bluetooth* или микробранова печка, поместете ги подалеку.

## Дискови што се репродуцираат

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Blu-ray Disc</b>     | BD-ROM <sup>1)</sup><br>BD-R/BD-RE <sup>2)</sup>           |
| <b>DVD<sup>3)</sup></b> | DVD-ROM<br>DVD-R/DVD-RW<br>DVD+R/DVD+RW                    |
| <b>CD<sup>3)</sup></b>  | CD-DA (Music CD)<br>CD-ROM<br>CD-R/CD-RW<br>Super Audio CD |

<sup>1)</sup> Бидејќи спецификациите на Blu-ray Disc се нови и се развиваат, некои дискови може да не се репродуцираат во зависност од типот и верзијата на дискот. Исто така, аудио излезот се разликува во зависност од изворот, поврзаниот приклучок за излез и избраните аудио поставки.

<sup>2)</sup> BD-RE: Вер. 2,1

BD-R: Вер. 1,1, 1,2, 1,3 вклучувајќи органски пигментен тип на BD-R (LTH тип)  
BD-R снимени на компјутер не може да се репродуцираат ако постскриптите може да се снимаат.

<sup>3)</sup> CD или DVD диск нема да се репродуцира ако не е правилно уреден. За повеќе информации, погледнете ги упатствата за работа, дадени со уредот за снимање.

## Дискови што не може да се репродуцираат

- BD со кертриџ
- BDXL
- DVD-RAM
- HD DVD
- DVD аудио дискови
- PHOTO CD
- Делот со податоци на CD-екстра
- Супер VCD
- Страната со аудио материјал на DualDiscs (Двојни дискови)

## Забелешки за диските

Овој производ е дизајниран да репродуцира дискови кои соодветствуваат со стандардот Компактен диск (CD).

Двојните дискови и некои музички дискови што се кодирани со технологиите за заштита на авторските права на соодветствуваат со стандардот Компактен диск (CD). Затоа, овие дискови може да не се компатибилни со овој производ.

## Забелешка за операцијата репродуцирање на BD/DVD


Некои операции на репродуцирање на BD/DVD може намерно да се поставени од софтверските производители.

Бидејќи системот репродуцира BD/DVD според содржината на дискот којашто ја дизајнирале софтверските производители, некои карактеристики на репродуцирањето може да не бидат достапни.

## Забелешка за BD/DVD со двоен слој

Сликата и звукот на репродуцирање може привремено да се прекине кога се менуваат словите.

## Код на областа (само за BD-ROM/DVD VIDEO)

Системот има отпечатено код на областа на долната страна на главниот уред и ќе репродуцира само BD-ROM/DVD VIDEO (само репродуцирање) означени со идентични кодови на областа или .

## Типови датотеки кои се репродуцираат

### Видео

| Видео кодекс                    | Кутија                   | Наставка                    |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| MPEG-1 видео <sup>*1</sup>      | PS                       | .mpg, .mpeg                 |
| MPEG-2 видео <sup>*2</sup>      | PS <sup>*3</sup>         | .mpg, .mpeg                 |
|                                 | TS <sup>*4</sup>         | .m2ts, .mts                 |
| Xvid                            | AVI                      | .avi                        |
|                                 | MKV                      | .mkv                        |
| MPEG4/AVC <sup>*5</sup>         | MKV <sup>*1</sup>        | .mkv                        |
|                                 | MP4 <sup>*1</sup>        | .mp4, .m4v                  |
|                                 | TS <sup>*1</sup>         | .m2ts, .mts                 |
|                                 | Quick Time <sup>*6</sup> | .mov                        |
| 3gpp/<br>3gpp2 <sup>*6</sup>    |                          | .3gp, .3g2,<br>.3gpp, .3gp2 |
|                                 |                          |                             |
| VC1 <sup>*1</sup>               | TS                       | .m2ts, .mts                 |
| WMV9 <sup>*1</sup>              | ASF                      | .wmv, .asf                  |
| Динамичен<br>JPEG <sup>*6</sup> | Quick<br>Time            | .mov                        |
|                                 | AVI                      | .avi                        |

| Формат на видео       | Кутија | Наставка                               |
|-----------------------|--------|--|
| AVCHD <sup>*1,7</sup> |        | Формат на папки<br>AVCHD <sup>*8</sup> |

### Музика

| Кодекс за аудио              | Наставка                                      |
|------------------------------|---|
| MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) | .mp3, .mka <sup>*6</sup>                      |
| AAC <sup>*1</sup>            | .m4a, .aac <sup>*6</sup> , .mka <sup>*6</sup> |
| Стандард WMA9 <sup>*1</sup>  | .wma  |
| LPCM                         | .wav, .mka <sup>*6</sup>                      |
| FLAC <sup>*6</sup>           | .flac, .fla                                   |
| AC3 <sup>*6</sup>            | .ac3, .mka                                    |

## Фотографија

| Формат за фотографии | Наставка              |
|----------------------|-----------------------|
| JPEG                 | .jpeg, .jpg, .jpe     |
| PNG                  | .png <sup>*9</sup>    |
| GIF                  | .gif <sup>*9</sup>    |
| MPO                  | .mpo <sup>*6*10</sup> |

<sup>\*1</sup> Системот може да не репродуцира датотека со овој формат на DLNA-сервер.

<sup>\*2</sup> На DLNA-сервер, системот може да репродуцира само видео со стандардна резолуција.

<sup>\*3</sup> Системот не репродуцира датотеки во форматот DTS на DLNA-сервер.

<sup>\*4</sup> Системот може да репродуцира само датотеки во форматот Dolby Digital на DLNA-сервер.

<sup>\*5</sup> Системот не поддржува AVC до нивото 4.1.

<sup>\*6</sup> Системот не репродуцира датотека со овој формат на DLNA-сервер.

<sup>\*7</sup> Системот може да го репродуцира форматот AVCHD Ver.2.0 (AVCHD 3D/Напредно).

<sup>\*8</sup> Системот репродуцира датотеки во форматот AVCHD што се снимени на дигитална видеокамера итн. Дискот во формат AVCHD нема да се репродуцира ако не бил правилно финализиран.

<sup>\*9</sup> Системот не репродуцира анимирани PNG-датотеки или анимирани GIF-датотеки.

<sup>\*10</sup> За MPO-датотеки што не се 3D, ќе се прикажат клучната слика или првата слика.

### Забелешка

- Некои датотеки може да не се репродуцираат во зависност од форматот на датотеката, кодирањето на датотеката, условот на снимање или состојбата на DLNA-серверот.
- Некои датотеки уредувани на компјутер може да не се репродуцираат.
- Некои датотеки можеби нема да можат да ја изведуваат функцијата за брзо преметување напред или назад.

- Системот не репродуцира кодирани датотеки, како на пример, DRM и Lossless.
- Системот може да ги препознае следните датотеки или папки на BD, DVD, CD и USB-уреди:
  - до папки во 9-тиот слој (вклучително и основната папка)
  - до 500 датотеки/папки во еден слој
- Системот може да ги препознае следните датотеки или папки складирани во DLNA-серверот:
  - до папки во 19-тиот слој
  - до 999 датотеки/папки во еден слој
- Системот може да поддржи стапка на кадри:
  - до 60 fps само за AVCHD.
  - до 30 fps за другите кодекси за видео.
- Системот може да поддржи бит-стапка на видео до 40 Mbps.
- Системот може да поддржи резолуција на видео до 1920 × 1080p.
- Некои USB-уреди може да не работат со овој систем.
- Системот може да препознае MSC-уреди (уреди за масовно складирање) (како што се флеш-меморија или HDD), уреди за фотографирање со мирна слика (SICD) и тастатури со 101 тастер.
- Системот може да не репродуцира беспрекорно видео датотеки со голема бит-стапка од DATA CD. Се препорачува да се репродуцираат видео датотеки со голема бит-брзина користејќи DATA DVD или DATA BD.

## Поддржани аудио формати

Овој систем ги поддржува следните аудио формати.

| Формат  | Функција |                    |                      |
|---|----------|--------------------|----------------------|
|   | „BD/DVD“ | „HDMI1“<br>„HDMI2“ | „TV“<br>(DIGITAL IN) |
| LPCM 2ch  | ○        | ○                  | ○                    |
| LPCM 5.1ch                                      | ○        | ○                  | -                    |
| LPCM 7.1ch                                      | ○        | -                  | -                    |
| Dolby Digital                                   | ○        | ○                  | ○                    |
| Dolby TrueHD,<br>Dolby Digital<br>Plus          | ○        | -                  | -                    |
| DTS   | ○        | ○                  | ○                    |
| DTS-ES<br>Discrete 6.1,<br>DTS-ES<br>Matrix 6.1 | ○*       | ○*                 | ○*                   |
| DTS96/24  | ○        | ○*                 | ○*                   |
| DTS-HD High<br>Resolution<br>Audio              | ○        | -                  | -                    |
| DTS-HD Master<br>Audio                          | ○        | -                  | -                    |

○: Поддржан формат.

-: Неподдржан формат.

\* Декодирано како јадро на DTS.

### Забелешка

- Приклучоците HDMI (IN 1) и HDMI (IN 2) не даваат звук во случај кога аудио форматот содржи авторски права како што се Super Audio CD или DVD-Audio.
- За двоканалниот формат LPCM, поддржаната одмерна фреквенција на дигиталниот сигнал е до 96 kHz кога ја користите функцијата „HDMI1“ или „HDMI2“ и 48 kHz кога ја користите функцијата „TV“.
- За форматот LPCM 5.1ch, поддржаната одмерна фреквенција на дигиталниот сигнал е до 48 kHz кога ја користите функцијата „HDMI1“ или „HDMI2“.

## Спецификации

### Дел на засилувач

ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ (номинално)  
Напред Л/Напред Д:  
125 W + 125 W (со 6 оми, 1 kHz,  
1% THD)

ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ (референца)  
Напред Л/Напред Д:  
200 W (по канал со 6 оми, 1 kHz)

Центар:  
200 W (со 6 оми, 1 kHz)

Сабвуфер:  
200 W (со 6 оми, 80 Hz)

Влезови (аналогни)

AUDIO (AUDIO IN)

Чувствителност: 1,8 V/600 mV

Влезови (дигитални)

Телевизор (Audio Return Channel/  
OPTICAL)

Поддржани формати: LPCM 2CH  
(до 48 kHz), Dolby Digital, DTS

HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)

Поддржани формати: LPCM 5.1CH  
(до 48 kHz), LPCM 2CH (до 96 kHz),  
Dolby Digital, DTS

### Дел за HDMI

Приклучок

Тип А (19pin)

### BD/DVD/Super Audio CD/CD систем

Систем на форматирање на сигнал  
NTSC/PAL

### Дел за USB

Порта (USB):

Тип А (За поврзување USB-меморија,  
читач на мемориска картичка,  
дигитален фотоапарат и дигитална  
видео камера)

### Дел за LAN

Терминал LAN (100)  
100BASE-TX-терминал

### Дел за безжичен LAN

Согласност со стандардите  
IEEE 802.11 b/g/n

Фреквенција и канал  
2,4 GHz појас: канали 1–13

## Дел за Bluetooth

Систем за комуникација

Bluetooth, верзија со спецификации 3.0

Излез

Bluetooth, спецификации за класа за напојување 2

Максимален опсег за комуникација

Видна линија приближно 10 м<sup>1)</sup>

Појас на фреквенција

2,4 GHz појас

Метод на модулација

FHSS

Компатибилни профили на Bluetooth<sup>2)</sup>

A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution Profile - Профил за напредна дистрибуција на аудио)

AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile - Профил за далечинска контрола на аудио/видео)

Поддржани кодекси<sup>3)</sup>

SBC<sup>4)</sup>, AAC

Опсег на пренос (A2DP)

20 Hz – 20.000 Hz (Одмерна фреквенција 44,1 kHz, 48 kHz)

<sup>1)</sup> Вистинскиот опсег може да се разликува во зависност од фактори како пречки помеѓу уредите, магнетно поле околу микробранова печка, статичен електрицитет, безжичен телефон, чувствителност на приемот, перформансите на антената, оперативниот систем, софтверска апликација итн.

<sup>2)</sup> Стандардните профили за Bluetooth ја покажуваат целта на комуникацијата преку Bluetooth помеѓу уредите.

<sup>3)</sup> Кодекс: Компресија на аудио сигнал и формат за претворање

<sup>4)</sup> Кодекс за потпојас

## Дел на FM-пребарувач

Систем

PLL-кварцно блокиран дигитален синтисајзер

Опсег на пребарување

87,5 MHz – 108,0 MHz (стапка од 50 kHz)

Антенa (воздушна)

Жичена FM-антена (воздушна)

Терминали за антена (воздушна)

75 оми, небалансирано

## Звучници

**Преден (SS-TSB127) за BDV-N9100WL**

**Преден (SS-TSB126) за BDV-N9100W/  
BDV-N8100W**

**Опкружувачки звук (SS-TSB131) за  
BDV-N9100W**

**Опкружувачки звук (SS-TSB130) за  
BDV-N9100WL**

Димензии (ш/в/д) (приближно)

102 mm × 700 mm × 60 mm

(дел поставен на сид)

270 mm × 1.200 mm × 270 mm

(цел звучник)

Маса (прибл.)

1,7 kg (дел поставен на сид)

4,0 kg (цел звучник)

**Преден (SS-TSB125) за BDV-N7100W**

**Преден (SS-TSB124) за BDV-N7100WL**

**Опкружувачки звук (SS-TSB129) за  
BDV-N8100W/BDV-N7100W**

**Опкружувачки звук (SS-TSB128) за  
BDV-N7100WL**

Димензии (ш/в/д) (приближно)

100 mm × 435 mm × 54 mm (без држач)

140 mm × 455 mm × 140 mm (со држач)

Маса (прибл.)

1,1 kg (без држач)

1,2 kg (со држач)

**Центар (SS-CTB124) за  
BDV-N9100W/BDV-N8100W/  
BDV-N7100W**

**Центар (SS-CTB123) за  
BDV-N9100WL/BDV-N7100WL**

Димензии (ш/в/д) (приближно)

365 mm × 75 mm × 75 mm

Маса (прибл.)

1,3 кг

**Сабвуфер (SS-WSB125) за  
BDV-N9100W/BDV-N8100W/  
BDV-N7100W**

## **Сабвуфер (SS-WSB124) за BDV-N9100WL/BDV-N7100WL**

Димензии (ш/в/д) (приближно)  
280 mm × 440 mm × 280 mm

Маса (прибл.)  
8,0 кг

### **Општо**

#### **Главен уред**

Побарувања за напојување  
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz

Потрошувачка на струја  
Вклучено: 100 W  
Во мирување: 0,3 W (За детали околу  
поставката, видете страница 55.)

Димензии (ш/в/д) (приближно)  
480 mm × 79 mm × 212 mm со  
искпантните делови  
480 mm × 79 mm × 226 mm (со вметнат  
безжичен трансивер)

Маса (прибл.)  
3,1 кг

#### **Засилувач на опкружувачки звук (TA-SA300WR) за BDV-N9100W/BDV- N8100W/BDV-N7100W**

#### **Засилувач на опкружувачки звук (TA-SA400WR) за BDV-N9100WL/BDV- N7100WL**

Дел на засилувач

ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ (референца)

Опкружувачки Л/Опкружувачки Д:  
100 W (по канал со 3 оми, 1 kHz)

Проценети пречки:  
3 Ω – 16 Ω

Побарувања за напојување  
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz

Потрошувачка на струја  
Вклучено: 50 W

Потрошувачка на струја при мирување  
0,5 W (режим на подготвеност)  
0,2 W (исклучено)

Димензии (ш/в/д) (приближно)  
206 mm × 60 mm × 236 mm со вметнат  
безжичен трансивер

Маса (прибл.)  
1,3 кг

## **Безжичен трансивер (EZW-RT50)**

Систем за комуникација  
Спецификација на безжичен звук  
верзија 1.0

Појас на фреквенција  
5,725 GHz – 5,875 GHz

Метод на модулација  
DSSS

Побарувања за напојување  
DC 3,3 V, 300 mA

Димензии (ш/в/д) (приближно)  
30 mm × 9 mm × 60 mm

Маса (прибл.)  
10 g

Дизајнот и спецификациите се подложни  
на промена без известување.

- Потрошувачка на струја при мирување:  
0,3 W (Главен уред), 0,2 W (Засилувач на  
опкружувачки звук).
- Преку 85% од успешноста на моќта на  
блокот на засилувачот е постигната  
преку целосниот дигитален засилувач,  
S-Master.

## Список со кодови на јазици

Правописот на јазикот соодветствува со стандардот ISO 639: 1988 (E/F).

| Код  | Јазик        | Код  | Јазик        | Код  | Јазик          | Код  | Јазик         |
|------|--------------|------|--------------|------|----------------|------|---------------|
| 1027 | Afar         | 1183 | Irish        | 1347 | Maori          | 1507 | Samoan        |
| 1028 | Abkhazian    | 1186 | Scots Gaelic | 1349 | Macedonian     | 1508 | Shona         |
| 1032 | Afrikaans    | 1194 | Galician     | 1350 | Malayalam      | 1509 | Somali        |
| 1039 | Amharic      | 1196 | Guarani      | 1352 | Mongolian      | 1511 | Albanian      |
| 1044 | Arabic       | 1203 | Gujarati     | 1353 | Moldavian      | 1512 | Serbian       |
| 1045 | Assamese     | 1209 | Hausa        | 1356 | Marathi        | 1513 | Siswati       |
| 1051 | Aymara       | 1217 | Hindi        | 1357 | Malay          | 1514 | Sesotho       |
| 1052 | Azerbaijani  | 1226 | Croatian     | 1358 | Maltese        | 1515 | Sundanese     |
| 1053 | Bashkir      | 1229 | Hungarian    | 1363 | Burmese        | 1516 | Swedish       |
| 1057 | Byelorussian | 1233 | Armenian     | 1365 | Nauru          | 1517 | Swahili       |
| 1059 | Bulgarian    | 1235 | Interlingua  | 1369 | Nepali         | 1521 | Tamil         |
| 1060 | Bihari       | 1239 | Interlingue  | 1376 | Dutch          | 1525 | Telugu        |
| 1061 | Bislama      | 1245 | Inupiak      | 1379 | Norwegian      | 1527 | Tajik         |
| 1066 | Bengali;     | 1248 | Indonesian   | 1393 | Occitan        | 1528 | Thai          |
|      | Bangla       | 1253 | Icelandic    | 1403 | (Afan)Oromo    | 1529 | Tigrinya      |
| 1067 | Tibetan      | 1254 | Italian      | 1408 | Oriya          | 1531 | Turkmen       |
| 1070 | Breton       | 1257 | Hebrew       | 1417 | Punjabi        | 1532 | Tagalog       |
| 1079 | Catalan      | 1261 | Japanese     | 1428 | Polish         | 1534 | Setswana      |
| 1093 | Corsican     | 1269 | Yiddish      | 1435 | Pashto;        | 1535 | Tonga         |
| 1097 | Czech        | 1283 | Javanese     |      | Pushto         | 1538 | Turkish       |
| 1103 | Welsh        | 1287 | Georgian     | 1436 | Portuguese     | 1539 | Tsonga        |
| 1105 | Danish       | 1297 | Kazakh       | 1463 | Quechua        | 1540 | Tatar         |
| 1109 | German       | 1298 | Greenlandic  | 1481 | Rhaeto-        | 1543 | Twi           |
| 1130 | Bhutani      | 1299 | Cambodian    |      | Romance        | 1557 | Ukrainian     |
| 1142 | Greek        | 1300 | Kannada      | 1482 | Kirundi        | 1564 | Urdu          |
| 1144 | English      | 1301 | Korean       | 1483 | Romanian       | 1572 | Uzbek         |
| 1145 | Esperanto    | 1305 | Kashmiri     | 1489 | Russian        | 1581 | Vietnamese    |
| 1149 | Spanish      | 1307 | Kurdish      | 1491 | Kinyarwanda    | 1587 | Volapük       |
| 1150 | Estonian     | 1311 | Kirghiz      | 1495 | Sanskrit       | 1613 | Wolof         |
| 1151 | Basque       | 1313 | Latin        | 1498 | Sindhi         | 1632 | Xhosa         |
| 1157 | Persian      | 1326 | Lingala      | 1501 | Sangho         | 1665 | Yoruba        |
| 1165 | Finnish      | 1327 | Laothian     | 1502 | Serbo-Croatian | 1684 | Chinese       |
| 1166 | Fiji         | 1332 | Lithuanian   | 1503 | Singhalese     | 1697 | Zulu          |
| 1171 | Faroese      | 1334 | Latvian;     | 1505 | Slovak         |      |               |
| 1174 | French       |      | Lettish      | 1506 | Slovenian      |      |               |
| 1181 | Frisian      | 1345 | Malagasy     |      |                | 1703 | Не е одредено |



## Родителска контрола/Список со кодови на област

| Код  | Област     | Код  | Област     | Код  | Област      | Код  | Област     |
|------|------------|------|------------|------|-------------|------|------------|
| 2047 | Австралија | 2254 | Италија    | 2184 | Обединето   | 2174 | Франција   |
| 2046 | Австрија   | 2276 | Јапонија   |      | Кралство    | 2376 | Холандија  |
| 2044 | Аргентина  | 2092 | Кина       | 2427 | Пакистан    | 2219 | Хонгконг   |
| 2057 | Белгија    | 2093 | Колумбија  | 2428 | Полска      | 2090 | Чиле       |
| 2070 | Бразил     | 2304 | Кореја     | 2436 | Португалија | 2086 | Швајцарија |
| 2109 | Германија  | 2333 | Луксембург | 2489 | Русија      | 2499 | Шведска    |
| 2200 | Грција     | 2363 | Малезија   | 2501 | Сингапур    | 2149 | Шпанија    |
| 2115 | Данска     | 2362 | Мексико    | 2543 | Тајван      |      |            |
| 2248 | Индија     | 2390 | Нов Зеланд | 2528 | Тајланд     |      |            |
| 2238 | Индонезија | 2379 | Норвешка   | 2424 | Филипини    |      |            |
| 2239 | Ирска      |      |            | 2165 | Финска      |      |            |

# Индекс

## Нумерички

3D 33

## A–Z

A/V SYNC 44

BD-LIVE 33

BD-врска преку интернет 65

*Bluetooth* 35

BONUSVIEW 33

BRAVIA Sync 48

CD 82

D.C.A.C. DX (Автоматска калибрација  
на дигитално кино DX) 49

DLNA 39, 70

Dolby Digital 45

DTS 45

DVD 82

FM-режим 46

HDMI

YCbCr/RGB (HDMI) 63

HDMI-темелен приказ на бои 63

Main Unit illumination 67

NFC 37

RDS 47

SBM 63

SLEEP 52

USB 34

WEP 26

WPA2-PSK (AES) 26

WPA2-PSK (TKIP) 26

WPA-PSK (AES) 26

WPA-PSK (TKIP) 26

## A

Автоматска калибрација 49, 65

Автоматски подготвено 68

Автоматски приказ 68

Автоматско вклучување PARTY 70

Ажурирање 60

Аудио DRC 63

Аудио излез 64

## Б

Безжична врска на звук 67

## Г

Горен панел 13

## Д

Далечински почеток 70

Далечински управувач 17

Дијагностика на мрежната врска 69

Дискови што се репродуцираат 82

## Е

Екран на горниот панел 15

## З

Забрана за деца 53

Заден панел 16

Засилувач на опкружувачки звук 16

Заштитник на екранот 68

Звучен ефект 64

**И**

- Излез за BD-ROM 24p 62
- Излез за DVD-ROM 24p 62
- Излезна поставка за 3D 61
- Интернет-поставки 69
- Информации за лиценцата на софтверот 69
- Информации за репродукција 34
- Информации за системот 69

**Ј**

- Јазик за аудио 65
- Јазик за превод 65
- Јазик за приказ на екранот 67
- Јазик на менито за BD/DVD 65

**К**

- Канал за враќање на аудиото 67
- Канали на репродукција на ЦД со супераудио 66
- Код на областа 83
- Код на областа за родителска контрола 66
- Контрола за HDMI 48, 67
- Контрола за пристап на изведувач 70

**Л**

- Лесни мрежни поставки 70
- Лесно поставување 28
- Лозинка 66

**М**

- Мрежни поставки 69
- Мрежно ажурирање 60

**Н**

- Намалено - АУДИО 64
- Непроценето интернет видео 66

**П**

- Погон за зачувување енергија 68
- Постави лични информации 71
- Поставка за големина на екранот во 3D 61
- Поставка за мешано аудио на BD 63
- Поставки за аудио 63
- Поставки за гледање BD/DVD 65
- Поставки за звучниците 50, 64
- Ниво 51
- Растојание 51
- Поставки за музика 66
- Поставки за надворешни влезови 69
- Поставки за родителска контрола 66
- Поставки за серверот за поврзување 70
- Поставки на Gracenote 68
- Поставки на екранот 61
- Поставки на изведувач 70
- Преден панел 13
- Претходно поставен режим 60
- Приказ на слајдови 44
- Пропорција на приказ на DVD 61

**Р**

- Регистрирани далечински уреди 70
- Режим за брз почеток 68
- Режим на видеоконверзија 61
- Режим на пауза 63
- Ресетирај на фабрички стандардни поставки 71
- Ресетирање 71
- Родителска контрола за BD 66
- Родителска контрола за DVD 66
- Родителска контрола за видео преку интернет 66

## **С**

Сложен преносен звук 45

Слој на репродукција на ЦД со  
супераудио 66

Слој на репродуцирање на BD-хибриден  
диск 65

Содржина од интернет 38

Список со кодови на јазици 88

## **Т**

Тест тон 51

Тип на телевизор 61

## **У**

Упатство за поставка на далечинскиот  
управувач 60

## **Ф**

Формат на екранот 61



Софтверот на овој систем во иднина може да биде ажуриран. Посетете ја следната веб-адреса за да дознаете детали за достапните ажурирања.

За потрошувачите во Европа и Русија:  
<http://support.sony-europe.com/>

За потрошувачите во други земји/региони:  
<http://www.sony-asia.com/section/support>

**HDMI**

**DLNA**  
CERTIFIED™

**gracenote.**



**SUPER AUDIO CD**

**Blu-ray**  
**3D**™

**Blu-ray Disc**™

**Java**  
POWERED

<http://www.sony.net/>



\* 4 4 5 6 3 3 5 1 1 \* (1)